



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба, Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 31 декември 1969  
Скопје  
Број 45

Претплатата за 1969 година изнесува 60 динари. Овој број чини 1,80 дин. Жиро сметка бр. 401-1-16

386.

Врз основа на член 123 став 2 и член 135 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на Републичкиот и Стопанскиот собор, одржана на 24 декември 1969 година, донесе

### РЕЗОЛУЦИЈА ЗА ОСНОВИТЕ НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВОЈОТ НА СР МАКЕДОНИЈА ВО 1970 ГОДИНА

#### I. ПОСТИГАЊА ВО 1969 ГОДИНА

Во реализацијата на задачите утврдени со Резолуцијата за тековната економска политика во 1969 година постигнати се видни резултати.

Развојот е остваруван со брз пораст на производството во стопанството во целина. Особено динамичен пораст на производството е остварен во индустријата.

Позитивни резултати се постигнати и во порастот на продуктивноста на трудот, во реализацијата на готовите индустриски стоки, запослувањето, извозот и друго.

Остварениот пораст е проследен со натамошно реструктурирање на производството и усогласување со потребите на пазарот, со поефикасно користење на капацитетните можности и слично.

Остварениот пораст на извозот е побрз од очекуваниот и од постигнатиот пораст на производството. Особено интензивна динамика е постигната во извозот на индустриските производи.

Стопанските движења, во споредба со средните југословенски остварувања во стопанството, се остварени со поусогласен однос меѓу извозот и увозот, одржување на инвестициите во рамките на расположивите средства.

Меѓутоа, и покрај постигнатите резултати побрзиот развој на неразвиените подрачја во Југославија, па и на нашата Република, не се остварува целосно според усвоената политика. Посебно заостануваат инвестициите.

Во областа на општествените служби, исто така, во овој период се постигнати позитивни движења.

Во областа на образованието продолжена е динамиката на порастот на материјалните средства, како за основна, така и за проширена дејност. Меѓутоа, материјалните средства и материјалната основа на основното и средното образование сеуште се ниски.

Зголемена е опфатеноста на генерациите во образовниот систем, особено во вишото и високото школство, а и во средното, со позитивна тенденција кон реструктурирање во полза на техничкото и друго стручно образование. Меѓутоа, опфатот на генерациите во основното образование заостанува зад предвидувањата.

Во областа на културата во 1969 година, продолжила настојувањата за стабилизација на постојната мрежа на културни институции и за афирмација на македонската култура во земјата и странство.

Вложувањата во областа на културата се движат, главно, во рамките на предвидувањата и бележат пораст над нивото на порастот на буџетите на општествено-политичките заедници.

Зголемената активност во стопанството и во општествените дејности придонесе и за остварување на основните цели и задачи на развојната политика, при кое и за зголемување на запосленоста.

Проблемите во движењата во 1969 година во основа се идентични со целокупното југословенско стопанство, како што се: изразената нестабилност, зголемената неликвидност, порастот на загубите и друго.

И во 1969 година беа присутни високиот интензитет на безработноста и отежнатата економска поддршка на некои земјоделски производи, што се типични за ова подрачје, а пред сè тутунот.

Присутна е и тенденцијата кон натамошна прерасподелба на доходот во работните организации на штета на делот од доходот што се издвојува во деловните фондови и одржување на упорна тенденција личната потрошувачка да се движи што подинамично.

Поради тоа се смета дека проблемот во врска со репродуктивната способност на стопанството, што произлегува од оптовареноста на стопанството и другите односи, треба да се оценува и од ефектите на ваквата распределба.

Во изминатиот период дојде до општ и знатно поголем пораст на цените особено на малопродажните, од предвидувањата зацртани со економската политика за 1969 година. Врз оваа основа дојде и до пораст на трошоците на животот.

Иако во стопанството во оваа година се остварени релативно повисоки деловни резултати, се појавија сериозни проблеми во врска со ликвидноста на стопанството и деловните банки. Исто така, сè уште е присутен проблемот на загубите кај одделни работни организации.

Инвестициите во 1969 година се остваруваат на нешто повисоко ниво од минатата година. Во 1969 година повеќе е изразена тенденција на смирување на вложувањата, со оглед на довршувањето на поголем дел од инвестиционата програма од порано. Благоиот пораст на инвестиционата потрошувачка дојде и како резултат од недоволниот прилив на средства по обврските на Федерацијата, утврдени со закони и договори, а се извршуваат преку Југословенската инвестициона банка.

#### II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА РАЗВОЈНАТА ПОЛИТИКА ВО 1970 ГОДИНА

Поаѓајќи од остварените резултати и присутните проблеми во 1969 година, задачите во врска со натамошното остварување на Општествениот план за развој на СР Македонија од 1966 до 1970 година, како и од елементите на економската политика утврдени за целата земја, развојната политика во 1970 година ќе биде насочена кон обезбедување:

- натамошен динамичен пораст на производството;
- обезбедување на поголема стопанска стабилност;
- натамошен пораст на извозот;
- зголемување на запосленоста;

- обезбедување на адекватни односи во рас-пределбата;
- нормализација на нарушените деловни од-носи во стопанството; и
- забрзување процесот на интеграцијата.

1. Постојано прошируваната материјална осно-ва овозможува и во идната година да се остварува релативно висок пораст на производството.

Динамиката на порастот на производството се цени дека треба да биде остварена со стапка на пораст од околу 8 до 9%, од тоа во општественото стопанство од 10 до 11%.

Зголемување на производството и услугите се очекува да се оствари во сите области и гранки на стопанството, а особено во индустријата, каде што се предвидува стапка на пораст од 12% до 13%.

Ова претпоставува подобра организираност на стопанството и негова уште поголема ориентација кон прифаќање и натамошно проширување на при-мената на современите ефикасни методи на стопа-нисување; натамошно преструктурирање на произ-водството и неговото усогласување со потребите на домашниот и странскиот пазар; поефикасно корис-тење на расположивите средства; како и намалу-вање трошоците на работењето.

2. Истовремено, со одржувањето на динамични-от пораст на производството и прометот, потребно е да се вложат напори и за стабилизација на дви-жењата во сите области од општествениот живот, посебно во пазарните движења, кредитно-монетар-ните текови, инвестиционата активност, општата и личната потрошувачка.

Во рамките на општата политика на стабили-зација, посебно се истакнува потребата од забаву-вање порастот на цените воопшто, а посебно на ма-лопродажните цени и станбено-комуналните услуги.

3. За постигање на очекуваниот пораст на про-изводството суштествена задача претставува про-ширување на меѓународната размена и во рамките на тоа обезбедување на натамошен — релативно брз пораст на извозот на стоки и услуги.

И покрај остварениот висок пораст на извозот на стоки во оваа година, се ценува дека и во 1970 година постојат можности да се оствари натамошен пораст за 11 до 13%. Со тоа извозот на стоки и во идната година би се движел над порастот на про-изводството.

4. Зголемување степенот на запосленоста врз основа на динамизирањето на производството и другите форми на економско активирање на ра-ботноспособното население, исто така ќе мора да биде важна задача на економската политика во 1970 година.

Порастот на производството и другите мерки создаваат реални услови и во идната година да се обезбеди натамошен пораст на запосленоста за око-лу 3 до 4%.

5. Зголемувањето на акумулативноста и репро-дуктивната способност на стопанството претставува една од основните задачи на економската полити-ка во 1970 година и таа треба да биде поддржана од сите учесници во распределбата.

Ова треба да се потпира и врз поголема ориен-тација на работните организации за смалување на трошоците на производството и врз сразмерно по-усогласената политика на издвојување средства за лична и заедничка потрошувачка, како и на сред-ства за инвестиции во основните фондови.

Напоредно со мерките што ќе се преземат за усовршување на механизмот на подрачјето на при-марната и секундарната распределба, неопходно ќе биде и работните организации во своите правилни-ци за распределба на доходот да вградат соодветни пообјективизирани критериуми со кои политиката на интерната распределба на доходот би била по-ставена врз подолгорочна основа и би водела кон постојано јакнење на репродуктивната способност.

За реализација на основните поставки на Ос-новниот закон за утврдување и распределба на до-ходот во работните организации, а посебно за вос-поставување на неопходните односи во внатреш-

ната распределба на доходот на работните органи-зации, како и поадекватни односи во оваа распе-делба меѓу одделни стопански гранки и дејности, потребна е конкретизација на облиците и програм-ско ангажирање на соодветните партнери во само-управниот и општествениот договарање. По потре-ба, во рамките на овластувањата од Основниот за-кон, општините и Републиката да донесат акти со кои да придонесат овој проблем да се реши.

Посебно е нужно да се обезбеди хармонично движење на личните доходи во гранки и дејности што имаат монополска положба, односно каде што пазарните односи недоволно дејствуваат со личните доходи во другото стопанство.

6. Нормализацијата на деловните односи е пред-услов за поусогласено движење на стопанските те-кови.

Преку остварувањето на оваа задача треба да се подобри положбата во врска со пазарните, долж-ничко-побарувачките и кредитно-доверителните де-ловни односи.

7. Во 1970 година треба на уште поширок план да продолжат процесите на интеграција и делов-ното поврзување на работните организации во об-ласта на стопанството и меѓу нив и работните ор-ганизации од другите дејности.

Интеграционите зафати треба да се остваруваат како во рамките на Републиката, така и во земјата и надвор од неа.

При заострените услови на пазарот ова станува неопходно за остварување на предвидениот пораст на производството и општиот економски развој, освојување на пазарот, техничко-технолошка мо-дернизација, рационална поделба на работата и др.

Во овие рамки особено е потребно ширење на деловната соработка меѓу работните организации од производството и прометот.

Работните организации треба порешително да ги совладуваат субјективните и други пречки во побрзиот развој на интеграцијата.

### III. МЕРКИ НА РАЗВОЈНАТА ПОЛИТИКА ВО 1970 ГОДИНА

1. За остварување на предвидената динамика на порастот на производството во 1970 година ќе бидат од големо значење мерките што се усвоени со долгорочно дејство, како на пример: брза рекон-струкција на средствата за производството и модер-низација на целокупното стопанисување; оптимал-но користење на производните и услужните капа-цитети; постојан пораст на продуктивноста на тру-дот; решително преструктурирање на производството за усогласување со барањата на пазарот; навреме-но ефектуирање на сите инвестициони зафати итн.

Се оценува дека во 1970 година потребите од електрична енергија осетно ќе нараснат. Редовното покривање на овие потреби претпоставува опти-мално користење на сите електроенергетски извори во Републиката и обезбедување на договорната енергија од други електроенергетски извори, со на-стојување за побрзо создавање на единствен југо-словенски електроенергетски систем.

Проблемот на изградбата на нови електро из-вори за потребите на континуитетот ќе биде аку-тен и во 1970 година, поради што треба да се от-почне со изградба на нови електроенергетски из-вори.

И понатаму треба да се настојува за доследно спроведување на спогодбата меѓу производителите и потрошувачите на челик во земјата и за реша-вање проблемот на цената на челикот.

Развојот на земјоделското производство и по-натаму претпоставува обезбедување на стабилни движења во цените на репродукциониот материјал, задржување нивото на регресот за вештачки гу-брива, контролиран и усогласен увоз на земјодел-ски производи со домашното производство, редовно и навремено решавање на проблемот на откупот и кредитирање на залихите на пченицата, шеќерот, тутунот и волната и преземање на конкретни мер-

ки за поорганизиран откуп на пазарните вишоци на земјоделски производи.

За подобрување структурата на сеидбените површини и на производството, треба да се преземат соодветни мерки за воспоставување поадекватен паритет на цените, кое ќе го стимулира производството на индустриските и градинарските култури.

На планот на реструктурирањето на производството, потребно е благовремено да се преземат и организационо-технички мерки за целосно активирање на постојните и новоизградените мелиоративни системи.

Во поттикнувањето на подинамичен развој на индивидуалното земјоделско производство посебна улога треба да одигра кооперацијата и кредитирањето на производството во индивидуалното земјоделско стопанство.

Потребно е врз подолгорочна основа да се обезбеди адекватно зголемување на откупните цени на суровиот тутун во лист.

Потребно е исто така да се зголеми премијата за памукот и волната и подобро да се користи определената премија за млеко.

Во областа на терцијалните дејности 1970 година треба да претставува година на релативно поголеми вложувања и создавање на услови за проширување на прометот. Ова особено се очекува во туризмот, имајќи предвид дека ќе дојде до ефектуирање на некои инфраструктурни вложувања, како и активирање на некои инвестициони вложувања во сместувачките капацитети за масовен и висок туризам.

При изградбата на станови, и во 1970 година тежиштето на активноста треба да биде насочено кон довршување на зголемениот број на незавршени станови. Истовремено треба да се вложат напори за поевтинување на цената и за обезбедување на поголема мобилност и користење на расположивите средства.

2. Во 1970 година понатаму ќе се разработат мерките за стабилизација на пазарот и за реализација на овие мерки, што се во надлежност на Републиката.

Тоа ќе биде и услов да се обезбеди реален пораст на личните доходи и животниот стандард во целина.

Општествено-политичките заедници треба да се воздржат од секако зголемување на даноците (данок на промет на мало, такси и слично), што би можело да влијае врз зголемување цените за продажба на стоки на мало и цените на услугите.

Во идната година посебно треба да се настојува за стабилизација на цените на комуналните услуги.

Цените на електрична енергија во 1970 година не треба да се зголемуваат. Системот на политиката во оваа област треба да се поврзе со решенијата на целокупната организација на електростопанството во земјата и Републиката.

3. Посебно ќе се преземат мерки за контрола на продажните цени, со цел да се спречат незаконските препродажи и создавање на верижна трговија.

Во 1970 година републичките органи и организации, задолжени за работа со стопанството, ќе преземат мерки насочени кон постапно, но систематско и ефикасно ублажување и решавање на проблемите во врска со положбата на меѓусебните псбарувања во стопанството; за санирање финансиската положба на работните организации; за последна примена на економските критериуми во деловното работење на банките и за воведување на посовремени инструменти во платниот промет.

Во рамките на ова ќе бидат поддржани и мерките што се насочени кон воведување на посовремени инструменти на плаќање.

Натаму, треба да се обезбедат услови за соодветна поголема и навремена информираност за степено на солвентноста на работните организации.

Исто така е неопходно и понатаму да се задржи институцијата на заедничката резерва на стопанството и сомерките на економската политика

да се овозможи нејзино економско јакнење и адекватна поставеност.

За санирање на загубите што произлегуваат во досегашното работење, работните организации треба да изготват издржани санациони елаборати, кои ќе послужат за ангажирање на фондовите за заедничка резерва, кредитните институции и заинтересираните работни организации за трајно економско, односно деловно заздравување.

4. Извозот и во 1970 година бара натамошен активен однос на организационен план и на планот на натамошни проширувања на пласманот на производите од индустријата, аграрниот сектор и услугите.

Во оваа област треба да дојде до поголемо поврзување на надворешно-трговските претпријатија со претпријатијата од производството.

Треба да се настојува навремено да се проучат системските прашања од областа на надворешно-трговскиот систем и режим, за кој Републиката ќе се застапува пред Федерацијата.

Пред сè треба да се инсистира на смалување на царинската заштита на опремата и да се одобруваат царински контингенти за одделни објекти.

5. Деловните банки на подрачјето на кредитната политика, треба да настојуваат за обезбедување на производството и прометот со потребната кредитна маса, водејќи сметка за поголема селективност во кредитирањето на работните организации.

Исто така собранијата на деловните банки, врз основа на самоуправно договарање за критериумите, треба да пристапат кон поопстојно истражување на кредитните услови и по потреба да ги ревидираат постојните услови во случаите во кои ќе се покаже дека се тие економски неадекватни и ги усложнуваат условите за нормално стопанисување на работните организации.

Со натамошно проширување на деловната соработка на банките и со довршување на интеграциониот процес кај инвестиционо-комерцијалните банки треба да се постигне уште поголема мобилизација и ефикасно користење на сите расположиви средства.

6. За остварувањето на основите на економската политика во 1970 година, покрај другото, ќе се преземат мерки при распределбата на доходот најнапред да се исполнат обврските во врска со производството. Во распределбата на доходот повеќе да дојде до израз распределбата според резултатите на трудот. Притоа, да се обезбедат поусогласени односи во движењето на личната, буџетската и другите видови општа потрошувачка, како и на инвестиционата потрошувачка.

Тргнувајќи од овие основи и од очекуваниот развој на производството и услугите, и во 1970 година се обезбедува натамошен пораст на животниот стандард.

Општествено-политичките заедници во 1970 година не треба да вршат натамошно зголемување на оптоварувањето на личните доходи од работен однос и на потрошувачката преку зголемување данокот на промет на стоки на мало.

Согласно со донесената одлука и препорака на Собранието за ограничување трошењето и издвојувањето на посебна сметка вишоците по буџетите на Републиката, на општините и по претсметките на самостојните општествени фондови за 1969 година, ќе треба да се донесат соодветни одлуки за намената и употребата на овие средства на ниво на Републиката и во општините.

Вишокот на средствата на Републичкиот буџет да биде наменет за потребите на стопанството преку Републичкиот фонд за заеднички резерви, како и за образованието преку Републичката заедница на образованието.

Општинските собранија при донесувањето на одлуките за вишоците на буџетите на општините, треба да ги имаат предвид и потребите на образованието.

Вишоците што се формираат при заедниците за образование треба да бидат наменети за тековните и други потреби на образованието.

Во рамките на општиот пораст на средствата на буџетите и општествените фондови треба да се продолжи со политиката на обезбедување на подинамичен пораст на средствата за финансирање на образованието, науката, културата и социјалната заштита.

7. Зголемувањето на запосленоста ќе се оствари со отворање на нови работни места и со воведувањето на нови смени, таму каде што тоа е можно.

За да се обезбеди натамошно подобрување на стручно-кадровската структура на запослените и постепено надминување проблемот на безработноста, треба и натаму доследно да се спроведува Законот за задолжително примање на приправници на работата во работните организации, задолжително да се примаат ученици во стопанството, доследно да се спроведува Законот за начинот на пополнување на работните места со неполно работно време, да се стипендираат одредени стручни кадри, како и да се остварува приоритетно запослување на нови и на полно користење на постојните стручни кадри.

Во 1970 година треба да дојде и до конкретно извршување на дел од инвестиционата програма, што ќе се кредитира од дел на средствата на заемот за зголемување на запосленоста, и до извршување на дел од предвидената програма за оквалификување на лица што бараат запослување.

Деловните банки во поголема мера треба да го поддржуваат и поттикнуваат интересирањето за проширување на терцијалните дејности и посебно на услужното занаетство. Притоа, општествено-политичките заедници треба да го потпомагаат развојот и со соодветна даночна политика, како и со обезбедување на потребниот деловен простор во градските центри, каде што се чувствува недостиг од разновидни услуги.

8. За реализацијата на инвестиционата политика во 1970 година треба да се постигне поголемо ангажирање на сопствените средства на нашето стопанство и да се искористат сите можности за прилив на средства надвор од Републиката.

За редовно довршување на објектите што треба да се активираат во 1970 година за редовна реализација на зафатите за реконструкција и модернизација на стопанството и општествените служби, треба да се обезбеди полна мобилност на сите расположливи средства.

За да не дојде до прекинување на континуитетот на инвестициите, носителите на средствата треба да ги согледаат можностите за реализација на нужниот континуитет. Ова особено се однесува на остварувањето политиката за реконструкција и модернизација, истражувачки работи и сл.

Во рамките на инвестиционите зафати, во 1970 година треба да дојде до реализација и на инвестиционите вложувања од средствата на заемот.

9. За побрз развој на недоволно развиените републики и краишта во Југославија, покрај другото, треба да се инсистира и на целооно извршување на обврските на Федерацијата спрема Фондот, обврските на Федерацијата што се утврдени со законите, како и обврските што се остваруваат преку специјализираните банки.

10. Во областа на здравствената дејност потребно е унапредување на здравствената заштита, во рамките на расположливите материјални средства, со проширување на основната здравствена заштита и насочување кон приоритетни здравствени проблеми: намалувањето смртноста на децата, санирање на хигиенско-епидемиолошката положба и др.

Исто така, треба да се оствари и проширување на интеграцијата на здравствените установи, со цел за порационално и функционално обединета здравствена заштита на населението. Интеграцијата ќе треба да обезбеди поширока материјална база за инвестициони вложувања во проширувањето на амбулантско-поликлиничката мрежа и подобрувањето на опремата во стационарната дејност.

Во 1970 година потребно е да се вложат напори за откривање на причините за загубите во здравствените установи.

Во 1970 година престојат подготовки за системски измени во областа на здравствената заштита и осигурувањето, како и доградба на пензискиот систем. Потребно е ангажирање на сите фактори во подготовките и изнаоѓањето на соодветни решенија во оваа област.

Недоволниот прилив на средства во Фондот за здравствено осигурување на земјоделците и појавата на дефицит во овој фонд ја налага потребата од поголемо ангажирање на надлежните во идната година, за да се обезбеди редовно работење на фондот и укажување на здравствена заштита на земјоделците утврдена со постојните прописи.

Во 1970 година тежиштето на активностите ќе биде свртено кон натамошно решавање на станбените проблеми на учесниците во НОБ и натамошно унапредување системот на инвалидско-борачката заштита.

Во идната година ќе биде донесен закон за социјалната заштита со кој ќе биде утврден обемот и материјалната база на социјалната заштита во Републиката.

Во наредната година детската заштита треба да добие карактер на општа и поорганизирана заштита и треба да се остварува врз заеднички усогласени програми на сите институции од ова подрачје.

11. Во областа на образованието во 1970 година треба да продолжат напорите за квалитативно подобрување на сваа дејност преку натамошна интензификација и модернизација на наставниот процес; преку натамошно реструктурирање на средното школство во насока кон побрз пораст на стручното образование; преку подобрување успехот на учениците и студентите; преку стимулирање на талентираните ученици итн.

Развојот на образованието, како интегрален дел на општествено-економскиот развој, и натаму треба да биде насочен кон побрзо опфаќање на децата со осумгодишното основно образование и кон натамошно програмско и структурално менување на средното и високото школство, преку непосредно и функционално поврзување со стопанството и општествените дејности.

Остварувањето на програмите за стручно оспособување на безработните работници, како и перманентното усвојување на возрасните како иманентна потреба во условите на брзиот научен и техничко-технолошки развој, бара брзо оспособување и вклучување на образовните институции во овие процеси.

При распределбата на средствата неопходно е потребно да се реализира политиката на обезбедување таков пораст на средства за финансирање на образованието кој ќе овозможи создавање поповолни услови за вршење дејноста на образовните институции и надминување на тешкотите карактеристични за образованието во 1969 година.

Во 1970 година треба да се интензивира инвестиционата активност во областа на образованието. Средствата на Републиката заедница на образованието, наменети за инвестиции на образованието, треба да послужат за изградба и опрема на училишен простор, ангажирајќи и нови средства на општествено-политичките заедници и други заинтересирани фактори.

Општинските собранија и основните заедници на образованието треба да издвојат поголеми средства за инвестициона изградба и опрема за образованието, користејќи, притоа, најразлични форми и можности за обезбедување на овие средства.

12. Во 1970 година треба да продолжат настојувањата за натамошна стабилизација на мрежата од културни институции и концепциско доизградување на културните манифестации.

Проширувањето на мрежата на библиотеците, особено библиотеците на село, и заштитата на спомениците на културата, и натаму треба да прет-

ставува посебен интерес и грижа на општествено-политичките заедници.

Во издавачката дејност треба да се оди кон проширување на тематската структура и кон преземање на покрупни издавачки зафати: издавање на капитални дела, дела од историјата, јазикот и културното наследство.

Во 1970 година треба да се доизгради новиот систем на финансирање на културата. Во оваа година треба да започне реализацијата на одлуката на Собранието на СР Македонија за изградба на спомен домови на културата.

13. Развојот на научно-истражувачката работа, како значаен фактор на општествено-економскиот напредок, треба да се поттикнува и во идната година. Во таа смисла е важно:

— и понатаму да се поддржуваат настојувањата за програмска интеграција, што ќе овозможи концентрирање на средствата и кадрите за решавање на позначајни научни задачи;

— да се создаваат поповолни услови за формирање на млади научни кадри и усовршување на постојниот научен кадар;

— да се остварат потесни врски меѓу стопанството и науката, со цел побрзо и поуспешно да се применуваат научните резултати во стопанството.

Од особена важност е во научните истражувања да бидат утврдени приоритетните насоки што ќе ги одразат специфичностите на Републиката и кои, поради своето посебно значење, ќе претставува поголем општествен интерес. Постојните кадровски и материјални капацитети треба да се концентрираат на оние истражувачки дејности, што ќе бидат усвоени како приоритетни.

14. Во 1970 година важна задача ќе претставува донесувањето на новиот Општествен план за развој на СР Македонија од 1971 до 1975 година.

Тоа ќе претставува општа акција на стопанските и другите работни организации и нивните асоцијации, како и на органите на општествено-политичките заедници.

За таа цел ќе треба да бидат изготвени и користени аналитички материјали и студии за можностите за развојот на одделни стопански дејности и гранки, како и на општествените служби. Исто така, ќе треба да се користат и адекватни студии за основните цели и задачи на развојот на периодот од 1971 до 1975 година.

Работните организации и собранијата на општините ќе треба благовремено да ги изготват своите развојни проекции и планови и со тоа активно да учествуваат во формулирањето на економската политика во идниот среднорочен период во Републиката и земјата како целина.

\*  
\*      \*

За подоследно и поповолно извршување на задачите и ставовите од оваа резолуција, Извршниот совет, републичките органи на управата и другите републички органи, во рамките на своите надлежности и делокругот на работа, треба да донесат свои програми за конкретизација и реализација на овие цели и задачи и да ги следат и анализираат проблемите на развојот и да предлагаат и донесуваат соодветни мерки, со кои ќе се обезбеди остварувањето на целите и задачите на развојната политика, утврдени во оваа резолуција.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 4250  
26 декември 1969 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

**387.**

Врз основа на член 69 став 1 од Законот за самоуправување и работни односи во органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 28/65 и 42/67), Извршниот совет донесува

### УРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА ШТО ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ**

#### Член 1

Во Уредбата за највисоките износи на патни и други трошоци на работниците во републичките органи на управата, што им се признаваат во материјални трошоци („Службен весник на СРМ“ бр. 37/65, 18/66 и 10/67), во член 4 став 1, наместо „60“ се става „80“ и наместо „70“ се става „90“.

#### Член 2

Во член 5 став 3, наместо „60“ се става „80“, а наместо „70“ се става „90“.

#### Член 3

Членот 8 се менува и гласи:

Трошоците за превоз на работниците за доаѓање и за враќање од работа се признаваат во материјални трошоци на органот во висина до 50% од трошоците за превоз со средствата на јавен сообраќај.

Со Правилникот на органот се определуваат условите и начинот за пресметување на надоместите од став 1 на овој член.

#### Член 4

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето на „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2547/1  
29 декември 1969 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
д-р Ксенте Богоев, с. р.

**388.**

Врз основа на член 58 став 2 од Законот за финансирање на општествено-политичките заедници во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 9/65 и 5/67), Извршниот совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО**

1. Од средствата на Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија се отстапуваат 1,600.000 динари на Републичката заедница на образованието како обртни средства.

2. Републичката заедница на образованието преостанените средства ќе ги употреби за давање кредити на основните заедници на образованието и воспитувањето.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-3618/1  
29 декември 1969 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
д-р Ксенте Богоев, с. р.

389.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја Одлуката за определување на цените на услугите што ќе ги врши Комуналното стопанско претпријатие „Тетово“ во Тетово од 21 август 1965 година, на која Собранието на општината Тетово дало своја согласност со решение бр. 01-324/1 од 29 јануари 1966 година, по одржаната јавна расправа од 18 декември 1969 година, донесе

## О Д Л У К А

1. Се укинуваат одредбите од член 1 став 1 точката 2 под а, б, г и д и точката 5 од Одлуката за определување на цените на услугите што ќе ги врши Комуналното стопанско претпријатие „Тетово“ во Тетово, што ја донесе работната заедница на Претпријатието на седницата одржана на 21 август 1969 година, на која Собранието на општината Тетово дало своја согласност со решение бр. 01-324/1 од 29 јануари 1966 година („Службен гласник на општина Тетово“ бр. 3/66).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Тетово“.

3. Од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на СРМ“ од сопствениците и корисниците на моторни возила не можат да се наплатуваат надоместоци за одржување чистотата на улиците и другите јавни површини.

4. Уставниот суд на Македонија ја донесе оваа одлука поради овие причини:

Работничкиот совет на Волнарскиот комбинат „Тодор Циповски — Мерџан“ во Тетово му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување законитоста на член 1 став 1 точка 2 и 5 на Одлуката за определување цените на комуналните услуги што ќе ги врши Комуналното стопанско претпријатие „Тетово“ во Тетово, донесена од работната заедница на Претпријатието на 21 август 1965 година, а на која дало согласност Собранието на општината Тетово со решение бр. 01-324/1 од 29 јануари 1966 година. Предлагачот во својот предлог смета дека комуналните работни организации и собранијата на општините не се овластени да пропишуваат надоместоци за товарни моторни возила.

Уставниот суд на Македонија констатира дека со одредбите од член 1 став 1 точката 2 под а, б, в, г и д и точката 5 од означената одлука е предвидена обврска за сопствениците и корисниците на моторни возила да му плаќаат на Комуналното стопанско претпријатие „Тетово“ надоместок и тоа: а) за товарно моторно возило за 1 тон носивост 400 динари месечно; б) за еден трактор 1.300 динари месечно; в) за приколка од 1 тон носивост 400 динари месечно; г) за специјални моторни возила 1.300 динари месечно; и д) за секое седиште од автобус 40 динари месечно. Овој надоместок, според точката 5 ставот 1 на член 1 од Одлуката, сопствениците и корисниците на моторните возила го плаќаат при регистрацијата на моторното возило однапред за цела година, а надлежниот орган не ќе може да изврши регистрација на возилото доколку не му е поднесена потврда дека надоместокот е платен.

Комуналното стопанско претпријатие изнесе дека пропишаниот надоместок со оваа одлука за моторни товарни возила е надоместок што сопствениците на товарни моторни возила го плаќаат за одржување на чистотата во градот, бидејќи тие со возилата вршат загадување на градот на тој начин што донесуваат кал, растураат земја и други отпадници, масла за подмачкување и сл.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ги означените одредби на Одлуката, констатира дека надоместокот што го плаќаат сопствениците на товарни моторни возила е наменет за чистењето односно за одржувањето хигиената на улиците и другите јавни површини што се во општа употреба. Според тоа, по мислењето на Уставниот суд, комуналното претпријатие не врши услуга посебно и непосредно на сопствениците и корисниците на товарни моторни возила, туку таа услуга ја врши во интерес на сите граѓани и градот како целина. Поради тоа, Уставниот суд на Македонија смета дека пропишаниот надоместок во член 1 став 1 точка 2 под а, б, в, г и д и точка 5 од Одлуката не претставува надоместок за извршена услуга, туку еден вид комунална такса за чие воведување Собранието на општината и комуналното претпријатие немаат законско овластување. Имено, Законот за комунални такси („Службен весник на СРМ“ бр. 9/65), таксативно ги набројува предметите и услугите за кои само општинското собрание може да воведува плаќање комунална такса. Меѓутоа, во овој закон не е предвидена можност за воведување комунална такса за товарни моторни возила а заради одржување чистотата на улиците и другите површини во општа употреба.

Поради тоа Уставниот суд на Македонија утврди дека означените одредби од Одлуката не се во согласност со Законот за комунални такси.

Поради изложеното Уставниот суд одлучи како во точка 1 од оваа одлука.

У. бр 48/69  
18 декември 1969 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
**Петро Коробар, с.р.**

390.

Врз основа на членот 76 и 80 од Законот за финансирање определени форми на општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ број 3/68), Управниот одбор на Републичкиот фонд за додаток на деца — Скопје, на седницата одржана на 30 декември 1969 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ВО 1970 ГОДИНА СЕ ИЗДВОЈУВААТ ЗА РЕЗЕРВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА**

I

Во резервата на Републичкиот фонд за додаток на деца во 1970 година се издвојуваат средства во височина од 14,75% од редовните годишни приходи на Републичкиот фонд.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**УПРАВЕН ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД  
ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА — СКОПЈЕ**

Бр. 01-3606/1  
30 декември 1969 година  
Скопје

Претседател,  
**Галип Дема, с.р.**

391.

Врз основа на членот 76 од Законот за финансирање определени форми на општествена заштита на децата („Сл. весник на СРМ“ бр. 3/68), Управниот одбор на Републичкиот фонд за додаток на деца — Скопје, на седницата одржана на 30 декември 1969 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА ЗА 1970 ГОДИНА

И  
Финансискиот план на Републичкиот фонд за додаток на деца за 1970 година се утврдува со следните:

|                                                         | (во илјади динари) |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Приходи</b>                                          |                    |
| 1. Придонес за додаток на деца на работниците           | 149.800            |
| 2. Придонес за додаток на деца на уживателите на пензии | 12.760             |
| 3. Приходи по основа на надоместок на штета             | —                  |
| 5. Други приходи                                        | 400                |
| <b>Вкупно приходи</b>                                   | <b>162.960</b>     |

|                                                                                                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6. Издвојување за резерва на Фондот                                                                                           | 24.030         |
| <b>Приходи по издвојувањето</b>                                                                                               | <b>138.930</b> |
| <b>Расходи</b>                                                                                                                |                |
| 1. Додаток на деца на работниците                                                                                             | 119.764        |
| 2. Додаток на деца на уживателите на пензии                                                                                   | 10.412         |
| 3. Додаток на деца на други корисници                                                                                         | 4.274          |
| 4. Надоместок на организациите што ја водат постапката за донесување решенија за додаток на деца и го исплатуваат тој додаток | 3.850          |
| 5. Трошоци на работењето на Фондот                                                                                            | 630            |
| <b>Вкупно расходи</b>                                                                                                         | <b>138.930</b> |

## II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

УПРАВЕН ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД  
ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА — СКОПЈЕ  
Бр. 01-3605/1

30 декември 1969 година  
Скопје

Претседател,  
Галип Дема, с. р.

# Прописи на општинските собранија

## СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ

65.

Врз основа на член 45 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“ бр. 31/64) и член 36 став 3 од Статутот на општината Кавадарци, Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на ден 30. XII. 1969 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ ЗА 1970 ГОДИНА

#### 1. Општ дел

##### Член 1

Буџетот на Општината Кавадарци за 1970 год содржи:

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Приходи во нови динари                 | 9.179.400 |
| од кои:                                |           |
| — од сопствени извори во нови динари   | 6.383.000 |
| — од дополнител. сред. на репуб. н. д. | 2.795.400 |
| Распоредени приходи во нови динари     | 8.984.000 |
| Нераспоредени приходи во нови дин.     | 195.400   |

##### Член 2

Општинските органи и другите корисници на средствата на Општинскиот буџет се должни извршувањето на работите и задачите од својот делокруг да го организираат во границите на средствата што им се одобрени со овој буџет, раководејќи се од начелото на рационалноста и штедење при користење на одобрените средства.

Општинските органи не можат да преземат обврски на товар на Општинскиот буџет над износите утврдени за 1970 година, ниту да создаваат обврски на Општинскиот буџет за идните години, ако тоа не е утврдено со закон или друг акт на Со-

бранието на општината Кавадарци односно акт на Советот за финансии донесен врз основа на закон. Обврските од став 2 од овој член можат да се создаваат само ако со актот со кој се создаваат тие обврски се обезбедуваат и извори на приходи за нивното подмирување.

#### Член 3

Средствата за вршење редовна дејност на општинските органи можат да се зголемуваат ако со закон бидат изменети нивните задачи, ако им бидат и доделени нови задачи или им бидат изменети условите за работа, поради кои ќе биде потребно зголемување бројот на работниците односно материјалните трошоци.

За зголемувањето на средствата во смисла на претходниот став одлучува Советот за финансии врз основа на барање и поднесена документација за видот, сложеноста и обемот на задачите односно изменетите услови за работа.

Зголемувањето на средствата од став 1 на овој член се врши од буџетската резерва.

#### Член 4

Средствата за вршење на редовна дејност на општинските органи ќе се намалат само ако намалувањето на задачите или изменетите услови за работа налагаат намалување бројот на работниците, односно материјалните трошоци.

Ако врз основа на општинските прописи се пренесуваат задачи од еден на друг општински орган, се пренесуваат и соодветните средства.

Износот за кои се намалени средствата за вршење на редовната дејност на општинските органи во смисла на став 1 од овој член, до колку не се пренесе на друг општински орган се пренесува во буџетската резерва.

За намалувањето односно пренесувањето на средствата во смисла на став 1 и 2 од овој член одлучува Советот за финансии со претходно мислење на органот на кој му се намалуваат средствата, односно од органите од кои и на кои се пренесуваат средствата.

**Член 5**

Средствата што им се обезбедени на општинските органи за посебни намени ќе се користат само за потребите за кои се обезбедени тие средства.

Средствата распоредени за посебни намени што не ги извршуваат органите непосредно, ќе се користат врз основа на програмите и писмените договори што врз основа на тие програми со соодветните организации ќе ги склучат општинските органи-носителите на тие средства. По еден примерок од склучените договори ѝ се доставуваат на Службата за буџет при Општината Кавадарци во рок од еден месец по склучувањето.

Програмите од претходниот став ги утврдува старејината на општинскиот орган на управата.

**Член 6**

Со средствата предвидени во основната намена 03 — „Културно-просветна дејност“ ќе располагаат: — по позицијата 6 и 8 Фондот за материјално обезбедување на учесниците во НОБ.

Со средствата предвидени во основната намена 07 — „Работа на државните органи“ ќе располагаат:

— по позициите 19, до 24, 26 и 31 органот на управата при Собранието на општината Кавадарци.

**Член 7**

На општинските органи, кои со рационално користење на средствата за посебни намени што имаат карактер на материјални и функционални расходи остварат заштеди, Советот за финансии, може, по предлог на органот, да би одобри дел од тие заштеди да се користат за лични доходи, за набавка на опрема и за заедничка потрошувачка.

Учеството на органите во заштедите од претходниот став се утврдуваат со завршната сметка на општинскиот буџет.

Одредбите од став 1 на овој член се однесуваат за постигнатите заштеди при склучувањето на договорите според став 2 на член 5 од оваа одлука

**Член 8**

Ако во текот на извршувањето на буџетот се утврди дека средствата распоредени за посебни намени не ќе бидат делумно или во целина потрошени, Советот за финансии може непотрошените средства, освен средствата од претходниот член, да ги пренесе во буџетската резерва.

**Член 9**

Се овластува Советот за финансии да донесува одлука за користење на средства од буџетската резерва во висина од 10.000 нови динари.

За поголема сума од претходниот став донесува одлука Собранието на општината Кавадарци.

**Член 10**

Приходите што ги остваруваат општинските органи од вршењето на технички, сметководствени, административни и сл. услуги на работните и други организации ќе се користат за вршење на редовна дејност.

**Член 11**

Од средствата на придонесите, даноците и таксите што се редовни приходи на општината по одбиток на дополнителните и пренесените средства од минатата година се издвојува 1% за резервниот фонд на општината.

**Член 12**

Прегледот на приходите на Општинскиот буџет и нивното распоредување по основни намени се наоѓа во билансот на приходите и општото распоредување на приходите на општинскиот буџет за 1970 година, кој е составен дел на оваа одлука.

**Б И Л А Н С**

на приходите и на општиот распоред на приходите на буџетот на општината Кавадарци за 1970 година

| Квалификационен број на |                                                                                                                                                                 | И з н о с     |                           |                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------|
| формата на приходите    | поформата на приходите                                                                                                                                          | П Р И Х О Д И |                           |                                        |
| 1                       | 2                                                                                                                                                               | 3             | на поформата на приходите | Вкупен износ на поформата на приходите |
| 11                      | ВИД 1 ПРИДОНЕСИ                                                                                                                                                 |               |                           |                                        |
|                         | Придонес од личен доход од работен однос:                                                                                                                       |               |                           |                                        |
|                         | 111 — придонес од личен доход од работен однос                                                                                                                  |               | 1.335.000                 |                                        |
|                         | 122 — учество во приходите од придонесот од личен доход од работен однос на пошироката општествено-политичка заедница                                           |               | 800.000                   | 2.135.000                              |
| 12                      | Придонес од личен доход од земјоделска дејност:                                                                                                                 |               |                           |                                        |
|                         | 121 — придонес од личен доход од земјоделска дејност                                                                                                            |               | 368.000                   |                                        |
|                         | 122 — учество во приходите од придонесот од личен доход од земјоделска дејност на пошироката општествено-политичка заедница                                     |               | 126.000                   | 494.000                                |
| 13                      | Придонес од личен доход од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности:                                                                            |               |                           |                                        |
|                         | 131 — придонес од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности                                                                                      |               | 125.000                   |                                        |
|                         | 133 — придонес од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности кој се плаќа во паушален износ и кој се плаќа во процент од остварениот бруто приход |               | 75.000                    | 200.000                                |
| 14                      | Придонес за личен доход од самостојно вршење интелектуални услуги:                                                                                              |               |                           |                                        |
|                         | 141 — придонес од личен доход од самостојно вршење интелектуални услуги                                                                                         |               | 3.000                     | 3.000                                  |
| 15                      | Придонес од личен доход од самостојно вршење авторски права, патенти и технички унапредувања:                                                                   |               |                           |                                        |

| 1  | 2                                                                                  | 3         | 4     | 5                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|
| 16 | 151 — придонес од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања |           | 3.000 | 3.000            |
|    | Придонес од вкупниот приход на граѓаните                                           |           |       | 10.000           |
|    | <b>ВКУПНО ВИД 1. ПРИДОНЕСИ</b>                                                     |           |       | <b>2.845.000</b> |
|    | <b>ВИД 2. ДАНОЦИ</b>                                                               |           |       |                  |
| 21 | Данок на промет:                                                                   |           |       |                  |
|    | 211 — данок на промет на стоки на мало                                             | 1.675.000 |       |                  |
|    | 212 — данок на промет на надоместоци за услуги                                     | 450.000   |       |                  |
|    | 213 — данок на промет на недвижности и права                                       | 130.000   |       | 2.255.000        |
| 22 | Данок на приход од згради                                                          |           |       | 100.000          |
| 23 | Данок на приход од имот и имотни права                                             |           |       | 40.000           |
| 25 | Данок на приход остварен со употреба на дополнителна работа од други лица          |           |       | 8.000            |
| 26 | Данок на наследство и подароци                                                     |           |       | 16.000           |
|    | <b>ВКУПНО ВИД 2. ДАНОЦИ</b>                                                        |           |       | <b>2.419.000</b> |
|    | <b>ВИД 3. ТАКСИ</b>                                                                |           |       |                  |
| 31 | Административни такси                                                              |           |       | 300.000          |
| 32 | Комунални такси                                                                    |           |       | 200.000          |
| 33 | Судски такси                                                                       |           |       | 400.000          |
|    | <b>ВКУПНО ВИД 3. ТАКСИ</b>                                                         |           |       | <b>900.000</b>   |
|    | <b>ВИД 6. ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ РАЗНИ ПРИХОДИ</b>                            |           |       |                  |
| 62 | Други разни приходи                                                                |           |       | 120.000          |
|    | <b>ВКУПНО ВИД 6 ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ РАЗНИ ПРИХОДИ</b>                      |           |       | <b>120.000</b>   |
|    | <b>ВИД 7 ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА</b>                                                 |           |       |                  |
| 71 | Општи дополнителни средства:                                                       |           |       |                  |
|    | 712 — општи дополнителни средства во определен износ                               | 2.021.200 |       |                  |
|    | 722 — наменски дополнителни средства                                               | 774.200   |       | 2.795.400        |
|    | <b>ВКУПНО ВИД 7 ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА</b>                                          |           |       | <b>2.795.400</b> |
|    | <b>ВИД 9. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА</b>                                                   |           |       |                  |
| 91 | Вишок на приходите по буџетот од претходната година                                |           |       | 100.000          |
|    | <b>ВКУПНО ВИД 9. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА</b>                                            |           |       | <b>100.000</b>   |
|    | <b>ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (ВИДОВИ 1 ДО 9)</b>                             |           |       | <b>9.179.400</b> |

## ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ

| Квалификационен број на |                                                                                                       | И з н о с н а              |           |                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|
| распоредена група       | распоредена подгрупа                                                                                  | ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ |           |                  |
| 1                       | 2                                                                                                     | 3                          | 4         | 5                |
| 01—2                    | <b>ОСНОВНА НАМЕНА 01. ДЕЈНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ</b>                                        |                            |           |                  |
|                         | Средства распоредени во определен износ:                                                              |                            |           |                  |
|                         | 01—2—1 — средства распоредени во определен износ (освен за инвестиции и за заедницата за образование) |                            | 322.000   |                  |
|                         | 01—2—3 — средства распоредени во определен износ на заедницата за образование                         |                            | 1.450.000 | 1.772.000        |
|                         | <b>ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 01</b>                                                                       |                            |           | <b>1.772.000</b> |
| 03—2                    | <b>ОСНОВНА НАМЕНА, 03, КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ</b>                                                 |                            |           |                  |
|                         | Средства распоредени во определен износ:                                                              |                            |           |                  |
|                         | 03—2—2 — за посебни намени (освен за инвестиции)                                                      |                            | 370.000   | 370.000          |
|                         | <b>ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 03</b>                                                                       |                            |           | <b>370.000</b>   |
| 04—2                    | <b>ОСНОВНА НАМЕНА 04 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ</b>                                                            |                            |           |                  |
|                         | Средства распоредени во определен износ:                                                              |                            |           |                  |
|                         | 04—2—1 — за редовна дејност                                                                           |                            | 458.000   |                  |
|                         | 04—2—2 — за посебни намени (освен за инвестиции)                                                      |                            | 70.000    | 529.000          |
|                         | <b>ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 04</b>                                                                       |                            |           | <b>529.000</b>   |
| 05—2                    | <b>ОСНОВНА НАМЕНА 05 — ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>                                                        |                            |           |                  |
|                         | Средства распоредени во определен износ:                                                              |                            |           |                  |
|                         | 05—2—2 — за посебни намени (освен за инвестиции)                                                      |                            | 280.000   | 280.000          |
|                         | <b>ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 05</b>                                                                       |                            |           | <b>280.000</b>   |

| 1    | 2       | 3                                                                                                    | 4         | 5         |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 06—2 |         | ОСНОВНА НАМЕНА 06 — КОМУНАЛНА ДЕЛНОСТ<br>Средства распоредени во определен износ:                    |           |           |
|      | 06—2—2  | — за посебни намени (освен за инвестиции)                                                            | 250.000   | 250.000   |
|      |         | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 06                                                                             |           | 250.000   |
|      |         | ОСНОВНА НАМЕНА 07 — РАБОТА НА ДРЖАВ-<br>НИТЕ ОРГАНИ                                                  |           |           |
| 07—2 |         | Средства распоредени во определен износ:                                                             |           |           |
|      | 07—2—1  | — за редовна дејност                                                                                 | 4.812.000 |           |
|      | 07—2—2  | — за посебна намена (освен за инвестиции)                                                            | 435.000   | 5.247.000 |
|      |         | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 07                                                                             |           | 5.247.000 |
|      |         | ОСНОВНА НАМЕНА 13 — ДЕЛНОСТ НА ОПШТЕСТ-<br>ВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕ-<br>НИЈА НА ГРАЃАНИ |           |           |
| 13—2 |         | Средства распоредени во определен износ                                                              |           | 236.000   |
|      |         | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 13                                                                             |           | 236.000   |
|      |         | ОСНОВНА НАМЕНА 14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕС-<br>ТИЦИИ                                                      |           |           |
| 14—2 |         | Средства распоредени во определен износ:                                                             |           |           |
|      | 14—2—22 | — за стплата на ануитети                                                                             | 100.000   | 100.000   |
|      |         | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 14                                                                             |           | 100.000   |
|      |         | ОСНОВНА НАМЕНА 16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТО-<br>ПАНСТВОТО                                                 |           |           |
| 16—2 |         | Средства распоредени во определен износ:                                                             |           |           |
|      | 16—2—21 | — за текушти вложувања                                                                               | 50.000    | 50.000    |
|      |         | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 16                                                                             |           | 50.000    |
|      |         | ОСНОВНА НАМЕНА 17 — БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД<br>ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ                                          |           |           |
| 17—2 |         | Средства распоредени во определен износ                                                              |           | 100.000   |
|      |         | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 17                                                                             |           | 100.000   |
|      |         | ОСНОВНА НАМЕНА 18 — ИЗДВОЈУВАЊА ВО РЕ-<br>ЗЕРВНИОТ ФОНД                                              |           |           |
| 18—1 |         | Средства распоредени во процент од сите или од<br>одделни приходи                                    |           | 50.000    |
|      |         | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 18                                                                             |           | 50.000    |
|      |         | ОСНОВНА НАМЕНА 19 — НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИ-<br>ХОДИ — ТЕКУШТА РЕЗЕРВА                                     |           |           |
| 19—2 |         | Средства распоредени во определен износ                                                              |           | 195.400   |
|      |         | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 19                                                                             |           | 195.000   |
|      |         | ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ И НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИ-<br>ХОДИ (ОСНОВНИ НАМЕНИ 01—19)                               |           | 9.179.400 |

## П. ПОСЕБЕН ДЕЛ

ник на СРМ“ во рок од 30 дена денот на донесу-  
вањето.

## Член 13

Распоредот на приходите на Општинскиот бу-  
џет за 1970 година во износ од 9.179.400 нови ди-  
нари по носители, корисници и поблиски намени,  
во рамките на општиот распоред на приходите од  
член 12 од оваа одлука е извршен во посебниот  
дел на Буџетот.

## Член 15

Оваа одлука влегува во сила од денот на до-  
несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1970 година.

Бр. 01-7213

30 декември 1969 година

Кавадарци

## Ш. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

## Член 14

Општиот дел на буџетот на Општината Кава-  
дарци за 1970 година ќе се објави во „Службен вес-

Претседател  
на Собранието на општината Кавадарци,  
Стојан Андов, с. р.

## ПОСЕБЕН ДЕЛ НА БУЏЕТОТ

Вкупните приходи за распоред во Посебниот дел на буџетот на Општи-  
ната Кавадарци за 1970 година изнесуваат 9 179.400 нови динари

## РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ

| Број на<br>позицијата | Распоредена<br>група или<br>подгрупа | ОСНОВНА И ПОБЛИСКА НАМЕНА                                | И з н о с н а |                     |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
|                       |                                      |                                                          | позицијата    | основната<br>намена |
| 1                     | 2                                    | 3                                                        | 4             | 5                   |
|                       |                                      | <b>РАЗДЕЛ 1 — СЕКРЕТАРИЈАТ</b>                           |               |                     |
|                       |                                      | ОСНОВНА НАМЕНА 01 — ДЕЛНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И<br>ВОСПИТУВАЊЕ |               |                     |
| 1                     | 01—2                                 | На заедницата за финансирање на образованието            | 1.450.000     |                     |
| 2                     | 01—2                                 | На Заводот за школство Т. Велес                          | 122.000       |                     |
| 3                     | 01—2                                 | На фондот за кредитирање и стипендирање на кадри         | 200.000       | 1.772.000           |
|                       |                                      | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 01                                 |               | 1.772.000           |

| 1  | 2       | 3                                                                                        | 4         | 5         |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|    |         | ОСНОВНА НАМЕНА 03 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ                                           |           |           |
| 4  | 03—2—2  | Фонд за култура                                                                          | 310.000   |           |
| 5  | 03—2—2  | Прослави                                                                                 | 20.000    |           |
| 6  | 03—2—2  | Изработка хроника на Сојуз на борци                                                      | 10.000    |           |
| 7  | 03—2—2  | Фонд за награди „7 септември“                                                            | 10.000    |           |
| 8  | 03—2—2  | Изградба на спомен костурница                                                            | 20.000    | 370.000   |
|    |         | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 03                                                                 |           | 370.000   |
|    |         | ОСНОВНА НАМЕНА 04 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ                                                      |           |           |
| 9  | 04—2—1  | За редовна дејност на центарот за социјални работи                                       | 459.000   |           |
| 10 | 04—2—2  | Фонд за материјално збринување на учесниците во НОБ                                      | 70.000    | 529.000   |
|    |         | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 04                                                                 |           | 529.000   |
|    |         | ОСНОВНА НАМЕНА 05 — ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА                                                  |           |           |
| 11 | 05—2—2  | Болнички трошоци                                                                         | 90.000    |           |
| 12 | 05—2—2  | Специјализација на медицински кадар                                                      | 35.000    |           |
| 13 | 05—2—2  | За мртво проверителна служба                                                             | 5.000     |           |
| 14 | 05—2—2  | Превентивна заштита — трошоци на Медицинскиот центар — Кавадарци                         | 100.000   |           |
| 15 | 05—2—2  | Помош на здравствената станица во село Конопиште                                         | 50.000    | 280.000   |
|    |         | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 05                                                                 |           | 280.000   |
|    |         | ОСНОВНА НАМЕНА 06 — КОМУНАЛНА ДЕЈНОСТ                                                    |           |           |
| 16 | 06—2—2  | Надоместок на Управата за комунални работи за одржување на зеленилото во градот          | 150.000   |           |
| 17 | 06—2—2  | Трошоци за улично осветление                                                             | 80.000    |           |
| 18 | 06—2—2  | Студии и истраги                                                                         | 20.000    | 250.000   |
|    |         | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 06                                                                 |           | 250.000   |
|    |         | ОСНОВНА НАМЕНА 07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ                                           |           |           |
| 19 | 07—2—1  | За редовна дејност на органот на управата                                                | 2.227.000 |           |
| 20 | 07—2—2  | За посебна намена на органот на управата                                                 | 30.000    |           |
| 21 | 07—2—2  | Надоместок на претседател и потпретседател на Собранието на општината                    | 100.000   |           |
| 22 | 07—2—2  | Дневници на одборници, членови на совети и комисии                                       | 30.000    |           |
| 23 | 07—2—2  | Трошоци за умножување на материјали од седници на собрание, совети и комисии             | 20.000    |           |
| 24 | 07—2—2  | Надомест на стручни комисии                                                              | 10.000    |           |
| 25 | 07—2—2  | Трошоци за катастарски премер на општината                                               | 20.000    |           |
| 26 | 07—2—2  | Трошоци за репрезентација                                                                | 15.000    |           |
| 27 | 07—2—2  | Превентивна заштита во земјоделството и сточарството                                     | 100.000   |           |
| 28 | 07—2—2  | Надоместок за банкарски услуги                                                           | 20.000    |           |
| 29 | 07—2—2  | Трошоци за цивилна заштита                                                               | 40.000    |           |
| 30 | 07—2—2  | Членарина за конференцијата на градовите                                                 | 3.000     |           |
| 31 | 07—2—2  | Трошоци за службен гласник                                                               | 10.000    |           |
| 32 | 07—2—2  | Трошоци за историски архив                                                               | 37.000    | 2.662.000 |
|    |         | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 07                                                                 |           | 2.662.000 |
|    |         | ОСНОВНА НАМЕНА 13—ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ |           |           |
| 33 | 13—2    | Општински одбор на ССРМ                                                                  | 168.000   |           |
| 34 | 13—2    | Општински комитет на СКМ                                                                 | 33.000    |           |
| 35 | 13—2    | Општински одбор на „Црвен крст“                                                          | 20.000    |           |
| 36 | 13—2    | Општински одбор на Народна тех.                                                          | 10.000    |           |
| 37 | 13—2    | Здружение на пензионери                                                                  | 5.000     | 236.000   |
|    |         | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 13                                                                 |           | 236.000   |
|    |         | ОСНОВНА НАМЕНА 14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ                                               |           |           |
| 33 | 14—2—22 | Отплата на анuitети по кредити                                                           | 100.000   | 100.000   |
|    |         | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 14                                                                 |           | 100.000   |
|    |         | ОСНОВНА НАМЕНА 16 — ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО СТОПАНСТВОТО                                         |           |           |
| 39 | 16—2—21 | Регрес на млеко                                                                          | 50.000    | 50.000    |
|    |         | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 16                                                                 |           | 50.000    |
|    |         | ОСНОВНА НАМЕНА 17 — БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ                                 |           |           |
| 40 | 17—2    | Буџетски обврски од поранеш. год.                                                        | 100.000   | 100.000   |
|    |         | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 17                                                                 |           | 100.000   |
|    |         | ОСНОВНА НАМЕНА 18 — ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ОПШТИНАТА                          |           |           |
| 41 | 18—1    | Издвојување во резервниот фонд                                                           | 50.000    | 50.000    |
|    |         | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 18                                                                 |           | 50.000    |

| 1  | 2      | 3                                                                       | 4         | 5         |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|    |        | ОСНОВНА НАМЕНА 19 — НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ<br>(ТЕКУШТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА) |           |           |
| 42 | 19—2   | Текушта буџетска резерва                                                | 195.400   | 195.400   |
|    |        | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 19                                                |           | 195.400   |
|    |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (Позиции 1 — 42)                                        |           | 6.594.400 |
|    |        | РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 1                                              |           |           |
|    |        | <b>Секретаријат</b>                                                     |           |           |
|    |        | — за редовна дејност                                                    |           | 2.686.000 |
|    |        | — за други намени                                                       |           | 3.908.400 |
|    |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 1                                                         |           | 6.594.400 |
|    |        | <b>РАЗДЕЛ 2 — ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ</b>                         |           |           |
|    |        | ОСНОВНА НАМЕНА 07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИ ОРГАНИ                            |           |           |
| 43 | 07—2—1 | За редовна дејност                                                      | 1.463.000 | 1.463.000 |
|    |        | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 07                                                |           | 1.463.000 |
|    |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (Позиција 43)                                           |           | 1.463.000 |
|    |        | <b>РАЗДЕЛ 3 — ОПШТИНСКИ СУД</b>                                         |           |           |
|    |        | ОСНОВНА НАМЕНА 07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИ ОРГАНИ                            |           |           |
| 44 | 07—2—1 | За редовна дејност                                                      | 445.000   | 445.500   |
|    |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (Позиција 44)                                           |           | 445.000   |
|    |        | РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 3                                              |           |           |
|    |        | — за редовна дејност                                                    |           | 445.000   |
|    |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 3                                                         |           | 445.000   |
|    |        | <b>РАЗДЕЛ 4 — ОПШТИНСКО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО</b>                          |           |           |
|    |        | ОСНОВНА НАМЕНА 07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИ ОРГАНИ                            |           |           |
| 45 | 07—2—1 | За редовна дејност                                                      | 85.000    | 85.000    |
|    |        | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 07 (Поз. 45)                                      |           | 85.000    |
|    |        | РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 4                                              |           |           |
|    |        | — за редовна дејност                                                    |           | 85.000    |
|    |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 4                                                         |           | 85.000    |
|    |        | <b>РАЗДЕЛ 5 — ПОЖАРНА СЛУЖБА</b>                                        |           |           |
|    |        | ОСНОВНА НАМЕНА 07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИ ОРГАНИ                            |           |           |
| 46 | 07—2—1 | За редовна дејност                                                      | 120.000   | 120.000   |
|    |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиција 46)                                           |           | 120.000   |
|    |        | РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 5                                            |           |           |
|    |        | — за редовна дејност                                                    |           | 120.000   |
|    |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 5                                                         |           | 120.000   |
|    |        | <b>РАЗДЕЛ 6 — ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРИХОДИ</b>                                  |           |           |
|    |        | ОСНОВНА НАМЕНА 07 — ДРЖАВНИ ОРГАНИ                                      |           |           |
| 47 | 07—2—1 | За редовна дејност                                                      | 472.000   | 472.000   |
|    |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиција 47)                                           |           | 472.000   |
|    |        | РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 6                                            |           |           |
|    |        | — за редовна дејност                                                    |           | 472.000   |
|    |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 6                                                         |           | 472.000   |
|    |        | ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ И НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ                              |           | 9.179.400 |

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ И СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

| Ред. бр. | ВИД НА ПРИХОДИ                                 | Приходи по буџет | Средства за финанс. на заед. за образов. |                  | Вкупни (3 × 4) |
|----------|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|
|          |                                                |                  | изворни средства                         | дополн. средства |                |
| 1        | 2                                              | 3                | 4                                        | 5                | 6              |
| 1.       | Придонеси                                      | 2.845.000        | 5.023.000                                | —                | 7.868.000      |
| 2.       | Даноци                                         | 2.419.000        | 2.125.000                                | —                | 4.544.000      |
| 3.       | Други приходи од буџетот                       | 3.915.400        | —                                        | —                | 3.915.400      |
| 4.       | Дополнителни средства во определен износ:      |                  |                                          |                  |                |
| а)       | од буџетот                                     | —                | —                                        | 1.450.000        | —              |
| б)       | од средствата на републич. заед. за образован. | —                | —                                        | 500.000          | —              |
|          | ВКУПНО:                                        | 9.179.400        | 7.148.000                                | 1.950.000        | 16.327.400     |

66.

Врз основа на членот 247 и 51 од Статутот на општината Кавадарци, Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и на Соборот на работните заедници што се одржаа на 30. XII. 1969 година, донесе

## ОДЛУКА ЗА ОПШТИНСКИ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

(пречистен текст)

### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

На подрачјето на општината Кавадарци се воведуваат следните видови придонеси и даноци:

1. Придонес од личниот доход од работен однос
2. Придонес за образование
3. Придонес од личниот доход од земјоделска дејност
4. Придонес од личниот доход од самостојно вршење на занаетчиски и други стопански дејности
5. Придонес од личниот доход од самостојно вршење на интелектуални услуги
6. Придонес од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања
7. Данок на приход од згради
8. Данок на приход од имот и имотни права
9. Данок на орудија за производство во земјоделството, хибридна лоза, товарни друмски моторни и приклучни и комби-возила.
10. Данок на приход остварен со употреба на дополнителна работа од други лица и
11. Данок на добивки од игра на среќа

### II. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС

#### Член 2

Придонес од личниот доход од работен однос се плаќа по стопа од 1,5%.

Придонес за образование од личен доход од работен однос се плаќа по стопа од 5%.

#### Член 3

Месечната паушална основица во смисла на член 5 од Законот за придонесите и даноците на граѓаните изнесува:

1. За лица запослени во станбените згради и месните заедници;
2. За лица запослени во домаќинствата:  
— за вршење на домашни работи 200 динари;
3. За лица запослени кај приватни работодаатели:

#### Услужни Производни.

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| — висококвалификувани | 200 дин. 500 дин |
| — квалификувани       | 180 дин 450 дин. |
| — полуквалификувани   | 150 дин 300 дин. |
| — неквалификувани     | 150 дин. 200 дин |

4. За адвокатски приправници со стаж повеќе од 1 год. 150 дин.

### III. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

#### Член 4

Придонес од личниот доход од земјоделска дејност се плаќа и тоа:

1. Во катастарските општини: Бегниште, Брушани, Ваташа, Вазарци, Глишиќ, Дреново, Кавадарци, Крушевица, Манастирец, Марена, Паликура, Раец, Ресава, Рибарци, Росоман, Сирково, Сопот, Трстеник и Шивец.

| На основица:       | по стопа % |
|--------------------|------------|
| до 500             | 14         |
| преку 500 до 1000  | 15         |
| преку 1000 до 1500 | 16         |
| преку 1500 до 2000 | 17         |
| преку 2000 до 2500 | 18         |
| преку 2500 до 3000 | 20         |
| преку 3000 до 4000 | 22         |
| преку 4000 до 5000 | 24         |
| преку 5000 до 6000 | 26         |
| преку 6000         | 28         |

2. Во катастарските општини: Фариш, Камен Дол, Мрзен Ораовец, Бохула, Чемерско, Крњево, Радња, Страгово, Горно и Долно Бошава, Бунарче, Конопиште, Рожден, Мрежичко, Бојанчиште, Куманичево, Клиново, Драгожел, Гарниково, Галиште, Праведник, Шешково, Драдња, Кесендре, Р'жаново, Мајден, Дабниште, Грбовец, Добротино, Кошани и Дебриште.

| На основица:       | по стопа % |
|--------------------|------------|
| до 500             | 12         |
| преку 500 до 1000  | 13         |
| преку 1000 до 1500 | 14         |
| преку 1500 до 2000 | 15         |
| преку 2000 до 2500 | 16         |
| преку 2500 до 3000 | 17         |
| преку 3000 до 4000 | 19         |
| преку 4000 до 5000 | 21         |
| преку 5000 до 6000 | 23         |
| преку 6000         | 24         |

#### Член 5

Се ослободуваат од плаќање на придонес од земјоделство обврзниците од ридско-планинските подрачја кои имаат катастарски приходи од ниви од V и VIII-класа, ако на секој декар одгледуваат најмалку по 1 овца, односно ако на секој 1,5 хектар одгледуваат по една крава.

#### Член 6

Како ридско-планински подрачја во смисла на одредбите од претходниот член се определуваат следните катастарски општини: Галиште, Праведник, Шешково, Драгожел, Клинови, Драдња, Рожден, Мрежичко, Конопиште, Радња, Кесендре, Бојанчиште, Куманичево, Бохула, Чемерско, Долна и Горна Бошава, Страгово и Крњево.

#### Член 7

Ослободувањето од плаќање придонес од личен доход од земјоделска дејност во смисла на член 12 од Законот за придонес и даноци на граѓаните трае:

1. За земја што не е употреблива за земјоделство, а која со вонредни трошоци е оспособена за земјоделски потреби 10 години.
2. Земјата на која ќе се насадат нови лозја на лозарска почва 4 години.
3. Земјата на која ќе се насадат нови овоштарници со:
  - малини и рибизли 3 години
  - кајсии и праски 6 години
  - јаболки, круши и дуњи 8 години
  - бадеми, лешници, смокви, калинки и друго јужно овошје 8
  - ореви и костени 15 години
  - сливи, цреши и друго овошје 6 години
4. На земја на која ќе се насадат:
  - багреми, врби, тополи и други шуми од низок раст — 10 год.

- брест и јасен 15 години
- други видови дрвја 15 години

#### Член 8

На приходите од земја чија плодност ќе се подобри над 30%, со вонредни трошоци и работа на сопственикот (регулација, заштита од поплави, исушување, наводнување, заштита од порој, калсификација, мелиорација на кисела земја и други мелиоративни мерки) обврзникот ќе плаќа придонес и за идните 15 години според катастарскиот приход од земјата пред извршувањето на мелиоративните мерки.

### IV. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИ И ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ

#### Член 9

Придонес од личниот доход од самостојно вршење на занаетчиски и други стопански дејности кои се облагаат според годишна паушална основа се плаќа по стопа од 12,7%.

#### Член 10

Придонес од личниот доход од самостојно вршење на угостителска, превозничка со моторни возила, месарска, фурнициска, производство на леб, зарзаватска, автомеханичарска и автолакерска дејност се плаќа и тоа:

Ако основницата изнесува

| преку  | до     | Се плаќа придонес по стапка |
|--------|--------|-----------------------------|
|        | 10.000 | 20                          |
| 10 000 | 15 000 | 25                          |
| 15 000 | 20.000 | 30                          |
| 20 000 | 25.000 | 40 %                        |
| 25.000 | 30.000 | 50                          |

Останатите дејности што се облагаат според вистинскиот доход придонесот се плаќа и тоа:

Ако основницата изнесува

| преку  | до     | Се плаќа придонес по стапка |
|--------|--------|-----------------------------|
|        | 10.000 | 13                          |
| 10 000 | 15.000 | 15                          |
| 15.000 | 20.000 | 17                          |
| 20 000 | 30.000 | 20                          |
| 30.000 |        | 25                          |

#### Член 11

Придонес од личен доход од самостојно вршење на занаетчиски и други стопански дејности според годишната паушална основа плаќаат обврзниците кои дејноста ја вршат во помал обем (поради ниска коњунктурност, опаѓање на дејноста) од следните дејности:

Ковачи, кондурации, услужни бербери, фурниции, фризери, мутавици, часовничари, кожари, шапкари, фотографии, грнчари, колари, сарачи, хемиско чистење, шеќерции, курчии, јорганиции, волновлачари, опинчари, леблебиции, шивачи и други.

Ако обврзниците од наведените дејности во претходниот став во текот на годината остварат личен доход повеќе од 20% од највисокиот личен доход за работник за одредена стопанска организација, придонесот од личен доход ќе го плаќаат според вистинскиот доход.

#### Член 12

За утврдување на основницата на самостојните занаетчиски и други стопански дејности ќе служат годишните износи на личните доходи остварени од работен однос на работниците запослени во следните работни организации:

Занаетчиска и друга стопанска дејност

— бербери

— кондурации

— шивачи, столари, волно-влачари, стаклоресци, огледалции

— бравари, колари, ковачи и лимари

— радиомеханичари

— механичари, часовничари, фризери, фотографи

— сидари

— арабации

— фурниции

— останати

Стопанска организација

Берберска задруга „А. Славејков“ Прилеп  
Кондурадиска задруга „Б Левата“ Прилеп

„Тиквешанка“ — Кавадарци,

„Црвена звезда“ Кавадарци

„Бран“ Кавадарци

„Машиноремонт“ — Кавадарци

„Пелагонија“ — Кавадарци

Управ. за ком. работ. Кавадарци

„Жито-Македонија“ — Кавадарци

„Тиквешанка“ Кавадарци

Занаетчиските и други стопански дејности кои се споредуваат со личните доходи на работните организации кои се под присилна управа или кои во текот на изминатиот период престанале да работат или да примаат минимален личен доход ќе се споредуваат со работната организација „Машиноремонт“ — Кавадарци.

#### Член 13

Пониска годишна основа ќе им се утврдува на обврзниците:

— кои занаетчиската или друга стопанска дејност отпочнале да ја вршат во текот на годината,

— чија старост надминува 60 години за мажи и 55 години за жени, ако не користат туѓа работна сила повеќе од 1 работник.

— инвалиди и неспособни за работа над 50% ако не користат туѓа работна сила повеќе од 1 работник,

— за привремен прекин на дејноста од причини што не зависат од неговата волја (смрт, болест, воена вежба и слично) ако прекилот на дејноста трае повеќе од 60 дена од годината.

— помал обем на работа.

#### Член 14

Придонеси од личниот доход од самостојно вршење на занаетчиски и други стопански дејности во годишен паушален износ, плаќаат обврзниците кои дејноста ја вршат во помал обем, повремено, кои претежно се занимаваат со земјоделство, без постојано место на работа (дуќани), лица што се во работен однос и лица кои претежно употребуваат сопствена работна сила и тоа:

|                               |    |            |
|-------------------------------|----|------------|
| — колари                      | до | 500 дин.   |
| — ковачи                      |    | 500 дин.   |
| — бербери                     |    | 500 дин.   |
| — фризери                     |    | 700 дин.   |
| — шивачи                      |    | 500 дин.   |
| — столари                     |    | 800 дин.   |
| — шивачки                     |    | 500 дин.   |
| — плетачки                    |    | 1.000 дин. |
| — везачки                     |    | 500 дин.   |
| — налбати                     |    | 500 дин.   |
| — фотографии                  |    | 800 дин.   |
| — ситничари                   |    | 400 дин.   |
| — свирачи                     |    | 200 дин.   |
| — електро-инсталатери         |    | 1.000 дин. |
| — прецизни механичари         |    | 1.000 дин. |
| — чистачи на чевли со дуќан   |    | 200 дин.   |
| — чистачи на чевли без дуќан  |    | 100 дин.   |
| — сечачи на дрва со машина    |    | 800 дин.   |
| — сечачи на дрва без машина   |    | 200 дин.   |
| — изработка на гребени и брда |    | 200 дин.   |

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| — самарции                                        | 300 дин.   |
| — четкари                                         | 300 дин.   |
| — поправка на чадори                              | 300 дин.   |
| — изработка на предмети од лико, рафија и слама   | 200 дин.   |
| — арабации                                        | 200 дин.   |
| — преработка на овошје, зеленчук и шумски плодови | 400 дин.   |
| — воденичарска-потохарска дејност                 | 1 000 дин. |
| — перење и пеглање на облека                      | 200 дин.   |
| — оџачари                                         | 300 дин.   |
| — калаџии                                         | 400 дин.   |
| — позамантериска                                  | 1.000 дин. |
| — мутавдиска                                      | 1.000 дин. |
| — изработка на черги                              | 300 дин.   |
| — острачи                                         | 300 дин.   |
| — поплочарска-калдрмаџиска                        | 2 000 дин. |
| — варење на ракија                                | 300 дин.   |
| — валавичарска                                    | 1 000 дин. |
| — превоз со запрежни возила                       | 2.000 дин. |
| — вршење на пренос со товарен добиток             | 1.000 дин. |
| — останати дејности                               | 1.000 дин. |

## Член 15

Височината на годишниот паушален износ на придонесот во смисла на претходниот член за секој обврзник се утврдува во зависност од: обемот на работата на занаетчиската или друга стопанска дејност, услови за работа, работната способност на обврзникот, возраст, место каде се врши дејноста, бројот на воденичарските камења, капацитет на казаните за варење на ракија и друго.

## Член 16

Придонес кој во смисла на членот 72 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните во процент од остварениот бруто приход плаќаат:

- застапниците за продажба на лозови од лотарија и други игри на среќа 20%,
- застапниците на установите за заштита на мали авторски права 25%,
- поверениците на заводите за осигурување, работните органи, поверениците на работните организации 25%,
- транспортните работници 25%,
- собирачи на отпадоци 10%,
- на приходите од провизија и деловни агенции и поверениците на издавачките претпријатија што ќе ги остварат тие со продажба на книги, списанија и други публикации на тие претпријатија, ако тие агенции и повереници не се во работен однос со издавачките претпријатија 25%, а на приходите што ќе ги остварат тие лица од собирање на огласи за објавување на книги, списанија и други публикации на издавачките претпријатија 20%,
- на приходите од провизии на ревизорите на весници што ќе ги остварат од продажба на весници во локалите (киосците за сметка на новинските претпријатија, новинските установи или новинските агенции, ако тие ревизори се занимаваат само со продажба на весници и ако не се во работен однос со односното претпријатие, установата или агенцијата 25%,
- на приходите од превозничка дејност како споредна дејност во земјоделството остварени од државни органи и установи, самостојни установи, стопански, задружни и општествени организации, или од приватни, — правни лица кои се должни да водат работни книги 30%,
- на приходите остварени од патувачки и забавни дукани и изведвање на приредби 10%,
- на приходите што ќе ги остварат граѓаните со повремено вршење на услуги на државни органи, установи и самостојни организации, задружни и општествени организации ако со таквото вршење на услуги не се засновува работен однос и ако на

таквите приходи не се плаќа придонес во годишна паушална основица по вистинскиот доход или во годишен паушален износ 25%, а по договор за дело 38%.

## V. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УСЛУГИ

## Член 17

Придонес од личниот доход од самостојно вршење на интелектуални услуги се плаќа:

| преку  | на основица до | се плаќа придонес по стапка |
|--------|----------------|-----------------------------|
|        | 10.000         | 15                          |
| 10.000 | 15.000         | 16                          |
| 15.000 | 20.000         | 18                          |
| 20 000 | 25.000         | 20                          |
| 25.000 | 30.000         | 22                          |
| 30 000 | 40 000         | 24                          |
| 40 000 |                | 26                          |

## Член 18

Придонес од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги во процент во секој поединечно остварен бруто-приход (придонес по одбивање) согласно со членот 82а од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните, плаќаат граѓаните кои вршат повремени услуги на државни органи и за работните и други организации, ако тие приходи не потекнуваат од работен однос од авторски права ниту од вршење на интелектуални услуги на обврзниците кои плаќаат придонес според годишна основица или во годишен паушален износ на придонес од стопа од 38%.

## Член 19

Како минимална основица за плаќање на придонес од личниот доход од самостојно вршење на интелектуални услуги ќе служи:

1. За адвокати, едногодишниот просечен личен доход на судија на Општинскиот суд во Кавадарци.
2. За инженер, геометар и други, едногодишниот просечен личен доход на инженер и геометар или соодветен работник запослен во Собранието на општината Кавадарци.

## Член 20

Придонес во годишен паушален износ од интелектуални услуги плаќаат обврзниците и тоа:

- професори, наставници, учители (по јазици, музика и други) до 1.000 динари,
- стенографи, стенодактилографи, дактилографи и нотографи до 1.000 динари,
- свештеници во градот 500 динари,
- свештеници во селата 300 динари.

## Член 21

Височината на годишниот паушален износ, односно основицата за секој обврзник ќе се утврдува според начинот, мерилата пропишани за занаетчиските и другите стопански дејности.

## Член 22

Се ослободуваат од плаќање на придонес од интелектуални услуги приходите на учениците и студентите остварени од поучување на други лица, како и приходите остварени преку студентски и младински организации, односно нивните задруги, сервиси и домови, додека се на редовно школување.

## VI. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД АВТОРСКИ ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ УНАПРЕДУВАЊА

### Член 23

Придонес од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања на основицата определена според членот 85 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните се плаќа по стапка од

Ако основицата на придонесот изнесува:

| преку  | до     | се плаќа придонес по стапка |
|--------|--------|-----------------------------|
|        | 10.000 | 13                          |
| 10.000 | 12.000 | 15                          |
| 12.000 | 14.000 | 16                          |
| 14.000 | 17.000 | 17                          |
| 17.000 | 22.000 | 18                          |
| 22.000 | 26.000 | 19                          |
| 26.000 | 30.000 | 20                          |
| 30.000 | 35.000 | 22                          |
| 35.000 |        | 25                          |

## VII. ДАНОК НА ПРИХОД ОД ЗГРАДИ

### Член 24

Данок на приход од згради се плаќа:

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| — на приходите од станбени згради                               | 70% |
| — на приходите од деловни простории што ги користи сопственикот | 70% |
| — на приходите од деловни простории што се издаваат под наем    | 50% |
| — на згради што се издаваат под наем од верските заедници       | 50% |

### Член 25

Едногодишната амортизација, трошоците за одржување и управување, како и другите трошоци потребни за остварување на приходите од станбени и деловни згради се определува 50% од висината на годишната станарина утврдена со Одлука на Општинското собрание односно 20% од закупнината.

За станбените згради издадени под закуп-кирија на ученици и воени лица не се плаќа данок на приходи од згради.

## VIII. ДАНОК НА ПРИХОД ОД ИМОТ И ИМОТНИ ПРАВА

### Член 26

Данок на приход од имот и имотни права се плаќа:

| На основица преку | до    | Се плаќа придонес по стапка |
|-------------------|-------|-----------------------------|
|                   | 1.000 | 20                          |
| 1.000             | 2.000 | 25                          |
| 2.000             | 3.000 | 30                          |
| 3.000             | 5.000 | 35                          |
| 5.000             | 8.000 | 40                          |
| 8.000             |       | 50                          |

### Член 27

Данок на приход од издавање под закуп на наместени соби се плаќа во годишен паушален износ и тоа:

|                                                | Во згради од тврди материјал | Во згради од мешан материјал | Во згради од слаби материјали и мон-тажни згради |
|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Со едно легло                                  | 200 дин.                     | 150 дин.                     | 100 дин.                                         |
| Со две легла                                   | 250 дин.                     | 200 дин.                     | 150 дин.                                         |
| Со три легла                                   | 300 дин.                     | 250 дин.                     | 200 дин.                                         |
| За повеќе од три легла за секое понатам. легло | 100 дин.                     | 80 дин.                      | 50 дин.                                          |

## IX. ДАНОК НА ОРУДИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ХИБРИДНА ЛОЗА, НА ТОВАРНИ ДРУМСКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА И КОМБИ-ВОЗИЛА

### Член 28

На орудията за производство во земјоделството, хибридната лоза, на товарни друмски моторни возила, приклучни возила и комби-возила се плаќа:

|                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| — за трактори до 30 КС                                                  | 500   |
| — за трактори над 30 КС                                                 | 600   |
| — за тракторска приколка                                                | 1.000 |
| — за тракторски приклучни орудия, сејалки, косачки, самоврзачки и друго | 100   |
| — на комбајни                                                           | 500   |
| — на булдожери                                                          | 300   |
| — багери                                                                | 500   |
| — вршачки до 500 кгр.                                                   | 500   |
| — орудия за расфрлување на вештачко ѓубре со рачна влеча                | 100   |
| — со машински погон                                                     | 200   |
| — на култиватори                                                        | 100   |
| — на хибридна лоза од 1 чокот                                           | 0,50  |

Годишниот паушален износ на данокот на товарни друмски возила, приклучни возила и на комби-возила на тон на носивост изнесува и тоа:

| По тон         | Годишен износ 1970 год. |
|----------------|-------------------------|
| до 1 тон       | 700                     |
| од 1 до 4 тона | 800                     |
| преку 4 тона   | 900                     |

## X. ДАНОК НА ПРИХОД ОСТВАРЕН СО УПОТРЕБА НА ДОПОЛНИТЕЛНА РАБОТА ОД ДРУГИ ЛИЦА

### Член 29

Данок на приход остварен со употреба на дополнителна работа од други лица во земјоделството се плаќа во паушален износ од 200 динари за секој запослен работник.

### Член 30

Данок на приход остварен со употреба на дополнителна работа од други лица освен во земјоделството се плаќа по стопа од 20%.

## XI. ДАНОК НА ДОБИВКИ ОД ИГРИ НА СРЕКА

### Член 31

Данок на добивки од игри на среќа се плаќа по стапка од 5% од основицата утврдена согласно со членовите 2 и 3 од Основниот закон за данокот на добивки од игри на среќа.

## XII. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ

### Член 32

Обврзниците на придонесот, односно данокот освен обврзниците на придонесот од личен доход од земјоделство и обврзниците на придонеси што се плаќа по одбивање и во годишен паушален износ, должни се на надлежниот орган на Општи-

ната да му поднесат пријава со потребните податоци за утврдување височината на придонесот и данокот.

Обврзниците на данокот на приход од згради не поднесуваат пријави до колку во текот на годината за која се врши облог не настанат промени што влијаат врз даночната основица.

Пријавата од став 1 е составен дел на оваа одлука.

#### Член 33

Пријавата се поднесува секоја година во текот на месец јануари, по општ јавен повик и во рокот предвиден во него, а кој не може да биде покус од 15 дена.

Обврзниците што не ќе поднесат пријава во определениот рок ќе се повикаат поединечно да го сторат тоа во рок од 8 дена од денот на врачувањето на поканата.

### ХШ. ПОСТАПКА И ДРУГИ ОДРЕДБИ

#### Член 34

Одобрение за вршење на занаетчиски и други стопански дејности не може да се издаде без претходна гаранција за обезбедување на наплатата на сите даноци и придонеси за следниве дејности: угостителска, превозничка со моторни возила, месарска, зарзаватчиска, автомеханичарска и производно-фурнадиска дејност.

Гаранцијата за обезбедување на наплатата ја дава обврзникот, односно еден или повеќе граѓани со писмена изјава, со која му се пренесува овластување на финансискиот орган да располага со депониран паричен износ (во облик на врзан влог) кај одредена банка до висината на едногодишниот просек на вкупните обврски слични на самостојните дуќани од истата дејност.

### ХИВ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 35

Трошоците за секој излез на работникот (извршителот) во врска со попис, пленидба и продажба изнесува 40 динари.

Трошоците за проценителите и сведоците се плаќа од час во зависност од еднодневната заработувачка, ако тие лица не се во работен однос, се плаќа по 30 динари.

#### Член 36

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за општински придонеси и даноци на граѓаните број 01-7300 од 30. XII. 1968 година.

#### Член 37

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1970 година.

Број 01-7217

30. XII. 1969 година

Кавадарци

Претседател

на Собранието на општината Кавадарци,  
Стојан Андов, с. р.

## 67.

Врз основа на член 5, 22, 23, 25 и 43 од Основниот закон за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/65) и член 9 од Законот за измена и дополненија на Основниот закон за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“ бр. 57/65), членовите 17 и 18 од Законот за измена и дополненија на Основниот закон на данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“ бр. 52/66), член 3, став 1 од Законот за измени и дополненија на Законот за тарифата на Сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24 и 26/68) и член 247 од Статутот на општината Кавадарци, Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и на Соборот на работните заедници, одржана на ден 30. XII. 1969 год., донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ОПШТИНСКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО И ОПШТИНСКИ ДАНОК НА НАДОМЕСТОК ОД УСЛУГИ И ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО, ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И НАПЛАТУВАЊЕТО НА СОЈУЗНИОТ, РЕПУБЛИЧКИОТ И ОПШТИНСКИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА КОИ ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ ЗАНАЕТЧИСКИ И ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ИМ СЕ ОБЛОЖУВА СПОРЕД ОСНОВИЦАТА ИЛИ ПАУШАЛЕН ИЗНОС**

### I. ОПШТ ДЕЛ

#### Член 1

Се воведува општински данок на промет на стоки на мало и општински данок на надоместок од услуги што се остваруваат на подрачјето на општината Кавадарци.

#### Член 2

Општински данок на промет на стоки на мало и општински данок на надоместок од услуги се плаќа само на прометот на производите што служат за крајна потрошувачка односно на надоместоците на услугите ако со тарифата на општинскиот данок на промет на надоместоците за услуги (во натамошниот текст Тарифата) е предвидена наплатата на данокот. Тарифата е составен дел на оваа одлука.

#### Член 3

Како промет на стоки на мало се подразбира секоја продажба извршена непосредно на потрошувачите во смисла на одредбите на Основниот закон на надоместок на промет, како и потрошувачката односно употребата на производи што подлежат на плаќање данок на промет, ако се земаат за лична употреба.

#### Член 4

Обврзниците на кои придонесот од личен доход од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности им се обложува според годишна паушална основица или во годишен паушален износ ќе го плаќаат сојузниот, републичкиот и општинскиот данок на промет според годишната паушална основица или во годишен паушален износ.

#### Член 5

Годишната паушална основица на данокот на промет на стоки на мало и надоместок од услуги по бранши, занимања и дејности се утврдува врз основа на утврдената основица на придонесот кој служи за облог на придонесот од личен доход од занаетчиска и друга стопанска дејност зголемена за 20%.

**Член 6**

Годишниот паушален износ на данокот на промет на стоки на мало се утврдува врз основа на утврдениот придонес од личен доход во паушален износ во висина од 20% од паушалниот износ.

Општинскиот орган на финансии годишниот паушален износ на данокот на промет по став 1 од овој член ќе го утврди посебно сојузниот, републичкиот и општинскиот данок сразмерно на учеството на стапката на секоја општествено-политичка заедница во збирот на стапките на сите општествено-политички заедници.

**Член 7**

Општинскиот данок на надоместоци од услуги во годишна паушална основица и годишен паушален износ се утврдува и пресметува според членовите 5 и 6 од оваа одлука.

**Член 8**

Пресметувањето и утврдувањето на данокот на промет ќе се врши во роковите и начинот пропишан за придонесот од личниот доход од вршење на занаетчиска и друга стопанска дејност.

**Член 9**

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за општински данок на промет бр. 01-7301 од 30. XII. 1968 година.

**Член 10**

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1970 година.

Број 01-7216  
30. XII. 1969 година  
Кавадарци

Претседател  
на Собранието на општината Кавадарци,  
Стојан Андов, с. р.

**П. ПОСЕБЕН ДЕЛ**

**Тарифа на општински данок на промет и општински данок на надоместок од услуги**

**А) — П Р О И З В О Д И****Тарифен број 1**

На прометот на сите производи што служат за крајна потрошувачка освен на прометот на производот што посебно се предвидени по оваа тарифа или за кое е предвидено даночно ослободување

**ЗАВЕЛЕШКА:** По овој тарифен број ќе се плаќа општински данок на промет и на прометот остварен и со отпадни и стари употребени материјали до колку истите не се наменети за репродукција

**Тарифен број 2**

На прометот на патнички и товарни автомобили, трактори и приклучни машини

**ЗАВЕЛЕШКА:** 1. Како патнички автомобили од овој тарифен број се подразбира автомобилот за превоз на патници со најмногу 9 седишта вклучувајќи го и седиштето на возачот кој е дефиниран по ЈУС МНО 010 под децимална ознака 1—5 и 2.

2. На прометот на резервни делови на патнички автомобили се плаќа данок по стапка определена по тарифен број 11

3. По овој тарифен број се плаќа општински данок на промет и на патнички автомобили што ги увезуваат граѓани и граѓанско правни лица. Овој данок се плаќа во седиштето односно живеалиштето на даночниот обврзник

Стапка

8

1

**Тарифен број 3**

На остварениот промет на пиво се плаќа данок:  
— во трговијата 0,50 дин. од 1 литар и  
— во угостителството 0,30 дин. од 1 литар.

**Тарифен број 4**

На остварениот промет на природно вино се плаќа данок: 0,50 динари од 1 литар.

На остварениот промет на природна ракија се плаќа данок 1,00 дин. од 1 литар.

**Тарифен број 5**

На прометот на вештачка ракија се плаќа данок:

— до 25 вол. % алкохол по 1,00 дин. од 1 литар,  
— над 25 вол. % алкохол по 2,00 дин. од 1 литар

На прометот на специјални вина се плаќа данок:

— со набавна цена до 7,00 дин. по 1,00 дин. од 1 литар,  
— со набавна цена од 7,00 дин. до 10,00 дин. по 1,50 дин. од 1 литар,  
— со набавна цена над 10,00 дин. по 3,00 дин. од 1 литар,  
— со набавна цена над 10,00 дин. по 3,00 дин. од 1 литар.

На прометот на ликери и жестоки пијалоци се плаќа данок:

— со набавна цена до 12,00 дин. по 2,00 дин. од 1 литар,  
— со набавна цена од 12,00 до 17,00 дин. по 4,00 дин. од 1 литар,  
— со набавна цена над 17,00 дин. по 10,00 дин. од 1 литар.

На остварениот промет на природни жестоки пијалоци се плаќа данок:

— за сите видови по 4,00 дин. од 1 литар.

**ЗАВЕЛЕШКА:**

Данокот на промет по тарифен број 3, 4 и 5 се плаќа на прометот што ќе го остварат трговски, угостителски, производни и други работни организации на крајни потрошувачи.

**Б) — У С Л У Г И****Тарифен број 6**

На надоместок од занаетчиски услуги:  
— радиомеханичари, електро-инсталатери и автомеханичари

6%

На надоместок од комунални услуги:  
— водоинсталатери

6%

**Тарифен број 7**

На приходи добиени од лотарија и на влогови на јавни обложувања

8%

**Тарифен број 8**

На надоместок за закуп или за закуп на недвижни или подвижни предмети освен на надоместоци за закуп или подзакуп на згради

5%

**Тарифен број 9**

Надоместок за услуги за превоз на патници и стока од страна на граѓани и граѓанско правни лица

10%

**Тарифен број 10**

На надоместоците (провизии) од трговските, услуги на комисионите претпријатија и дукани

4%

**Тарифен број 11**

На надоместоци (провизија) од трговските услуги на трговските агенции, посреднички претпријатија и посреднички бироа

25%

68.

Врз основа на член 66, став 1 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“ бр. 32/64) и член 36 од Статутот на општината Кавадарци, Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и на Соборот на работните заедници, одржана на ден 30. XII. 1969 год., донесе

## ОДЛУКА

### ЗА ОСНОВАЊЕ НА ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

#### Член 1

Поради трајно обезбедување на средства за финансирање на потребите за социјална заштита на територијата на општината и ускладување на расходите за социјална заштита со порастот на општествената потрошувачка се основа Фонд за социјална заштита на општината Кавадарци (во понатамошниот текст Фонд).

Седиштето на фондот е во Кавадарци.

#### Член 2

Фондот е правно лице.

Фондот како правно лице ќе го претставува претседателот на Управниот одбор на Фондот.

#### Член 3

Фондот нема свој печат, а ќе се служи со печатот на Општинското собрание.

#### Член 4

Задатоци на Фондот се финансирање на:

- основната социјална заштита пропишана со позитивните законски прописи и прописите на Собранието на општината (Одлука за социјална заштита и др.);
- изградба и опрема на установите за социјална заштита;
- дејноста на Центарот за социјална работа;
- студии и истраги во областа на социјалната заштита од интерес на општината и сл.
- Фондот може да дава допунски средства на социјалните установи за обавување на нивната дејност.

#### Член 5

Приходи на Фондот се:

- обезбедување средства од страна на буџетот на општината Кавадарци;
- од средствата кои работните и други организации и општествено-политички организации ќе ги издвојат од своите фондови;
- од средствата добиени врз основа на договор за доживотна издршка на физички лица и
- од завештанија, прилози и други приходи во пари или во натура.

#### Член 6

Намената на средствата Фондот ја одредува врз основа на општествениот план на општината и програм за социјална заштита на подрачјето на општината.

#### Член 7

Фондот може да дава инвестициони средства на установите за социјална заштита и тоа без обврска на враќање на средствата или во вид на кредит.

#### Член 8

За финансирање на одредени дејности и услуги од страна на социјалните установи Фондот со истите заклучува договор.

#### Член 9

Средствата на фондот ќе се чуваат на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство при Народната банка на Југославија — филијала Кавадарци.

#### Член 10

Управувањето на Фондот се засновува на начелата на општественото самоуправување

#### Член 11

Органот што ќе управува со Фондот е Управниот одбор кој се состои од 11 члена.

Мандатот на членовите на Управниот одбор трае четири години, а секоја втора година се бира половината членови.

Претседателот и три члена на Управниот одбор ги именува Собранието на општината, а по еден член делегираат: Центарот за социјална работа, Медицинскиот центар, Детската градинка, Комуналниот завод за социјално осигурување, Општинскиот одбор на социјалистичкиот сојуз, Општинскиот синдикален совет и Здружението на борците.

#### Член 12

Управниот одбор на Фондот ги обавува следните работи:

- донесува статут на фондот;
- донесува финансиски план на фондот;
- го донесува програмот на фондот;
- поднесува извештај за работата на фондот пред основачот и тоа ако тој го побара;
- одлучува за преземање на долгорочни обврски за сметка на своите средства и тоа со согласност на основачот;
- донесува завршна сметка на фондот;
- одлучува за употребата на средствата на фондот и одредува начин за давање на средствата од фондот;
- врши надзор над трошењето на средствата од фондот;
- се грижи за прибирање на средствата во фондот и
- врши други работи предвидени со оваа одлука и статутот на фондот.

#### Член 13

Утврдувањето и распределувањето на приходите на фондот се врши со финансиски план.

Финансискиот план се донесува за една календарска година и важи за годината за која се донесува.

Финансискиот план го донесува Управниот одбор на фондот и му го доставува на увид на основачот.

Финансискиот план, по правило, се донесува пред почетокот на годината за која се поднесува, а најдоцна во рок од 15 дена по донесувањето на буџетот на основачот.

#### Член 14

Наредбодател за извршување на финансискиот план на фондот е претседателот на Управниот одбор на фондот

#### Член 15

На крајот на календарската година се составува завршна сметка на фондот.

Завршната сметка ја донесува Управниот одбор на фондот.

Завршната сметка мора да се донесе најдоцна во рок од 30 дена по истекот на годината за која се донесува

**Член 16**

Управниот одбор е должен да овозможи на секоја заинтересирана организација или физичко лице увид над финансискиот план и завршната сметка на фондот.

**Член 17**

Средствата на фондот можат да се користат до висината до која се остварени.

Под остварени средства се подразбираат сите средства вклучувајќи ги и кредитите кои што му се одобрени на Фондот поради неравномерно приливање на приходите во текот на годината.

**Член 18**

Непотрошените средства на фондот се пренесуваат во наредната година.

**Член 19**

Фондот и резерва.

Годишните вложувања во резервата на фондот изнесуваат 5% од вкупните средства на фондот.

Средствата на резервата на Фондот служат за покривање на потребите на фондот во текот на годината, за оние потреби за кои во финансискиот план не се предвидени доволни средства и за ускладување на расходите со приходите ако средствата на фондот не се остваруваат по предвидениот план.

Потрошените средства од резервата на фондот се надополнуваат од приходите од наредната година.

**Член 20**

Фондот има статут со кој се утврдува начинот на формирање на средствата на фондот, начинот на работењето на фондот, органи кои се овластени да располагаат со средствата и одговорноста за законитото работење на фондот, како и други работи и задачи од делокругот на органите на управување на фондот, правата и должностите на органите на управувањето спрема основачот на фондот и на корисниците на средствата од фондот, постапката за донесување на финансискиот план и завршната сметка на фондот, начин на обавестување на јавноста за работата на фондот, како и други прашања од значење за самоуправувањето и работењето на фондот.

Статутот на фондот го донесува Управниот одбор на фондот, а го потврдува Собранието на општината.

**Член 21**

Надзор над работата на фондот врши органот на Собранието на општината надлежен за работите на социјалната заштита.

**Член 22**

Управниот одбор на фондот ќе донесе статут на фондот во рок од 30 дена од денот на донесувањето на оваа одлука.

**Член 23**

Финансиските и административните работи на фондот ќе ги води службата за буџетот и фондови при Собранието на општината Кавадарци.

**Член 24**

Оваа одлука стапува на снага од 1. I. 1970 година.

Број 01-7223  
30. XII. 1969 година  
Кавадарци

Претседател  
на Собранието на општината Кавадарци,  
Стојан Андов, с. р.

**69.**

Врз основа на член 164-б од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“ бр. 31/64), Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 30. XII. 1969 год., донесе

**ОДЛУКА****ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ ВО 1969 ГОДИНА****Член 1**

Приходите на Општинскиот буџет за 1969 година се сметаат за остварени со денот на наплатата од обврзниците на придонесите, даноците, таксите и другите приходи на општината, а кај данокот на промет на стоки на мало со денот на наплатата од купувачот на производите на кои се плаќа данок на промет.

Приходите на општината остварени во смисла на став 1 од овој член до 31 декември 1969 год., а уплатени во буџетот до 31 јануари 1970 година, припаѓаат на буџетот за календарската 1969 година во која се и остварени.

**Член 2**

Приходите од претходниот член можат да се распоредуваат на носителите и корисниците на буџетските средства за извршување на обврските на буџетот направени до 31 декември 1969 година, а најмногу до износот кој е утврден во посебниот дел на општинскиот буџет.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 01-7215  
30. XII. 1969 година  
Кавадарци

Претседател  
на Собранието на општината Кавадарци,  
Стојан Андов, с. р.

**70.**

Врз основа на член 106 и 108 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“ бр. 31/64), Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на ден 30. XII. 1969 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ СО ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ КАЈ КОМЕРЦИЈАЛНАТА БАНКА ВО СКОПЈЕ****Член 1**

Општината Кавадарци се задолжува во Комерцијално-инвестиционата банка Скопје со инвестиционен кредит за изградба на далекуводот од Кавадарци до селата од територијата на бившата Конопишка општина во износ од 400.000.00 (четиристотини илјади) нови динари со рок на отплата од 18 години и камата од 7% годишно.

Договорот за задолжување на општината со инвестиционен кредит при Комерцијално-инвестиционата банка Скопје се овластени да го заклучат

чат и потпишат претседателот на Собранието на општината Кавадарци Стојан Андов и потпретседателот Јосифов Јордан.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

Број 01-7219  
30. XII. 1969 година  
Кавадарци

Претседател  
на Собранието на општината Кавадарци.  
**Стојан Андов, с. р.**

71.

Собранието на општината Кавадарци на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, врз основа на член 95 од Законот за основното училиште („Службен весник на СРМ“ бр. 7/69 година), одржана на 30. XII. 1969 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОСНОВНО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО ГРАД КАВАДАРЦИ

1. Се основа основно музичко училиште со седиште во град Кавадарци.

2. Името на основното музичко училиште е: **ОСНОВНО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ „ЈАЗО МИЦЕВ-РАЛЕ“ КАВАДАРЦИ.**

Дејноста на основното музичко училиште е:

а) дополнително музичко образование на децата до 15 годишна возраст;

б) обавување на музички дејности со возрасни.

4. Средства за работа на училиштето обезбедува Основната заедница на образованието.

5. За преземање подготвителни дејности за почеток на работата на училиштето, како и дејствија со отпочнување на редовна дејност на училиштето до именување на директор на училиштето по редовен пат, се назначува стручниот учител Димов Миле од Кавадарци, во својство на в. д. директор, а надзор над неговата работа врши Советот за школство.

6. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето.

Број 01-7225  
30. XII. 1969 година  
Кавадарци

Претседател  
на Собранието на општината Кавадарци,  
**Стојан Андов, с. р.**

72.

Врз основа на член 87 став 2 од Законот за измени и дополненија на Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 13/65) и член 94 од Уставот на СРМ, Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на ден 30. XII. 1969 год. донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1970 ГОДИНА

Се дава согласност на Одлуката за утврдување на стапката на основниот придонес за здравствено осигурување на работниците за 1970 год. бр. 3056 од 24. XI. 1969 год. на Собранието на комуналната заедница за социјално осигурување на работниците — Кавадарци.

Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1970 година.

Број 01-7221  
30. XII. 1969 година  
Кавадарци

Претседател  
на Собранието на општината Кавадарци,  
**Стојан Андов, с. р.**

73.

Врз основа на член 87 став 2 од Законот за измени и дополненија на Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 13/65), и член 94 од Уставот на СРМ, Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на ден 30. XII. 1969 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСНОВНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1970 ГОДИНА

Се дава согласност на Одлуката за придонесите на основното здравствено осигурување на земјоделците за 1970 година бр. 3090 од 3. XII. 1969 година на Собранието на комуналната заедница на здравствено осигурување на земјоделците Кавадарци.

Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1970 година

Број 01-7220  
30. XII. 1969 година  
Кавадарци

Претседател  
на Собранието на општината Кавадарци,  
**Стојан Андов, с. р.**

74.

Врз основа на член 87 став 2 од Законот за измени и дополненија на Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 13/65), и член 94 од Уставот на СРМ, Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на ден 30. XII. 1969 год., донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА ЗА ДОДАТЕН ПРИДОНЕС НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1970 ГОДИНА

Се дава согласност на Одлуката за определување на стапката за додатен придонес на здравствено осигурување на работниците за 1970 година бр. 3052 од 24. XI. 1969 год. на Собранието на комуналната заедница за социјално осигурување на работниците — Кавадарци.

Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1970 година.

Број 01-7222  
30. XII. 1969 година  
Кавадарци

Претседател  
на Собранието на општината Кавадарци,  
**Стојан Андов, с. р.**

**ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — СТРУГА**

75.

Врз основа на чл. 162 ст. 1 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Општинската изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, со седиште во Струга, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАСПИШУВАЊЕ ПОВТОРНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИК ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА СТРУГА — II**

I. Се распишуваат повторни избори за избор на пратеник за Социјално-здравствениот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во изборната единица Струга — II.

II. Изборите за пратеник за Социјално-здравствениот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, за изборната единица Струга — II, ќе се одржат на ден 13. II. 1970 година, во Собранието на општината Струга.

III. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а прописаните рокови ќе течат од 3. I. 1970 година.

Бр. 136/1

22 декември 1969 година

Струга

Секретар,

Ристо Башуроски, с. р.

Претседател,

Јордан Кочов, с. р.

**Одласен дел****РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ**

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 17. IX. 1968 година, страна 131, реден број 3 е запишано симнување на присилната управа на Заштитната работилница за професионална рехабилитација и запослување на инвалиди „Нов дом“ од Штип од 1. III. 1968 година.

Правото за потпишување на досегашниот присилен управник Душко Биков, престанува.

Симнувањето на присилната управа на Заштитната работилница „Нов дом“ — Штип е запишана во регистарот, врз основа на записникот бр. 1510 од 20. II. 1968 година на Изборната комисија на истата и решението бр. 01-821/1 од 15. II. 1968 година на Собранието на општината Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 20/68. (122)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 18. IX. 1968 година, страна 131, реден број 4 е запишано проширувањето на дејноста на Заштитната работилница за професионална рехабилитација и запослување на инвалиди „Нов дом“ од Штип, со тоа што ќе врши и: преработка на сите видови отпадни материјали; промет со сите видови отпадоци и фелерична стока; на сите видови индустриски стоки од текстилната и металната гранка; и со сите видови половни моторни возила и машини.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа на поднесената пријава бр. 560 од 13. IX. 1968 година од страна на присилниот управник на работилницата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 21/68 (123)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 18. IX. 1968 година, страна 131, реден број 5 е запишано ставањето, под присилна управа, на Заштитната работилница за професионална рехабилитација и запослување на инвалиди „Нов дом“ од Штип.

За присилен управник на Заштитната работилница е именуван Ристо Наков.

Ставањето под присилна управа на установата се изврши во регистарот, врз основа на решението бр. 0201-5750/1 од 5. IX. 1968 година на Собранието на општината Штип и решението бр. 0201-3778/1 од 5. IX. 1968 година на истото Собрание за именување на присилниот управник.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 22/68. (124)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 27. IX. 1968 година, страна 131, реден број 5 е запишано проширувањето на дејноста на Заштитната работилница за професионална рехабилитација и запослување на инвалиди „Нов дом“ од Штип, со тоа што дејностите од точка прва до точка трета да се обавуваат на големо и мало: преработка на сите видови отпадни материјали; со сите видови отпадоци и фелерична стока; промет на сите видови половни моторни возила и машини, да се обавуваат на големо и мало.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа на поднесената пријава бр. 608 од 25. IX. 1968 година од директорот на установата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 25/68. (125)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 25, страна 104, книга I е запишано следното: Досегашниот потписник на Установата со самостојно финансирање „Пазариште“ — Куманово, Драги Георгиевски е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в.д. директор на Установата со самостојно финансирање „Пазариште“ — Куманово е назначен Петрушевски Б. Доце, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 18. VIII. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 98 од 18. VIII. 1969 година. (945)

**РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ**

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 491, страна 1380, книга I е запишан под фирма: Занаетчиско претпријатие „Метал“ — Скопје — Стаклорезачки дуќан во Скопје, ул. „Стив Наумов“ бр. 123. Предмет на работењето на дуќанот е вршење стаклорезачки услуги на граѓаните и градежните објекти.

Стаклорезачкиот дуќан е основан од работничкиот совет, со одлуката бр. 286/4 од 17. X. 1968 год. Раководител на стаклорезачкиот дуќан е Јанковски Атанас Ѓорѓи.

Дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1166/68 од 23. VI. 1969 година (1246)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1310, страна 154, книга VI е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Ловац“ — Ниш — Продавница број 13 во Скопје, ул. „Иво Рибар“ — Лола“ бр. 12. Предмет на работењето на продавницата е продажба на спортска стока, велосипеди, делови и камп-опрема.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Ловац“ — Ниш, со одлуката бр. 05-542/1 од 31. V. 1969 година на одржаната седница.

Раководител на продавницата е Димовски Георгије.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 753 од 30. IX. 1969 година. (1247)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 340, страна 105, книга III е запишана под фирма: Трговско претпријатие за снабдување и продажба на Земјоделско-прехранбени и деликатесни производи на големо и мало „Малина“ — Титов Велес — Продавница во Титов Велес, ул. „Јане Сандански“ бр. 15. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на стока од електро и металната индустрија.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Малина“ — Титов Велес, со одлуката од одржаната седница на 1. XII. 1968 година.

Раководител на продавницата е Ангелов Благој. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 533 од 30. IX. 1969 година. (1248)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 340, страна 105, книга III е запишана под фирма: Трговско претпријатие за снабдување и продажба на земјоделско-прехранбени и деликатесни производи, на големо и мало „Малина“ — Титов Велес — Продавница во Титов Велес, ул. „Благој Ѓорев“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на стоки од електро и металната индустрија.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Малина“ — Титов Велес, со одлуката од одржаната седница на 1. XII. 1968 година.

Раководител на продавницата е Иванов Илија. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 533 од 30. IX. 1969 година. (1249)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 340, страна 107, книга III е запишана под фирма: Трговско претпријатие за снабдување и продажба на земјоделско-прехранбени и деликатесни производи на големо и мало „Малина“ — Титов Велес — Продавница во село Извор, Титоввешко. Предмет на работењето на продавницата е промет со овошје и зеленчук.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Малина“ — Титов Велес, со одлуката од одржаната седница на 1. XII. 1968 година.

Раководител на продавницата е Ристевски Србислав.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 531 од 30. IX. 1969 година. (1250)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 340, страна 107, книга III е запишана под фирма: Трговско претпријатие за снабдување и продажба на земјоделско-прехранбени и деликатесни производи на големо и мало „Малина“ — Титов Велес — Продавница во Титов Велес, ул. „Киро Чучук“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало, на овошје и зеленчук.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Малина“ — Титов Велес, со одлуката од одржаната седница на 1. XII. 1968 година.

Раководител на продавницата е Ѓорѓиева Вера. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 534 од 30. IX. 1969 година. (1251)

### РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа на решението бр. 03-6388 од 9. X. 1968 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар Митко Ангелов Стоименов, од Кочани. (91)

Врз основа на решението бр. 03-6949 од 6. XI. 1968 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Електросталатер Благој Петрушов Цоцев, од село Облешево. (92)

Врз основа на решението бр. 5543 од 1968 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Неофит Христов, слаткар од Кочани. (8)

Врз основа на решението бр. 03-4529 од 6. VIII. 1968 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, престана со работа занаетчискиот дуќан на Давков Стојчев Славко, столар од село Кучичино. (9)

На ден 20. I. 1969 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Берово, донесе решение да се избрише од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници занаетчискиот дуќан од столарска струка под фирма: Столарски дуќан на Здравко Миличински од Берово. (12)

На ден 20. I. 1969 година, Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Берово донесе решение да се избрише од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Методи Скендерски од Берово. (13)

На ден 20. I. 1969 година, Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Берово, донесе решение да се избрише од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Благој Зелнички од Берово. (14)

На ден 20. I. 1969 година, Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Берово, донесе решение да се избрише од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Киро Триковски од Берово. (15)

## СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                                                  | Страна |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 386. Резолуција за основите на економската политика за развојот на СР Македонија во 1970 година — — — — —                                                                                        | 877    |
| 387. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за највисоките износи на патни и други трошоци на работниците во републичките органи на управата што им се признаваат во материјални трошоци | 881    |
| 388. Одлука за отстапување средства од Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија на Републичката задница за образованието — — — — —                                                 | 881    |
| 389. Одлука у. бр. 48/69 од 18 декември 1969 година на Уставниот суд на Македонија                                                                                                               | 882    |
| 390. Одлука за височината на средствата што во 1970 година се издвојуваат за резервата на Републичкиот фонд за додаток на деца — — — — —                                                         | 882    |
| 391. Одлука за утврдување на финансискиот план на Републичкиот фонд за додаток на деца за 1970 година — — — — —                                                                                  | 883    |

## Прописи на општинските собранија

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 65. Одлука за буџетот на Општината Кавадарци за 1970 година — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 883 |
| 66. Одлука за општински придонеси и даноци на граѓаните (пречистен текст) — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 883 |
| 67. Одлука за воведување општински данок на промет на стоки на мало и општински данок на надоместок од услуги и за пропишување начинот на утврдувањето, пресметувањето и наплатувањето на сојузниот, републичкиот и општинскиот данок на промет на обврзниците на кои придонесот од личен доход од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности им се обложува според основницата или паушален износ — — — — — | 893 |
| 68. Одлука за основање на Фонд за социјална заштита — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 895 |
| 69. Одлука за евидентирање на приходите на буџетот на Општината Кавадарци во 1969 година — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 896 |
| 70. Одлука за задолжување на Општината Кавадарци со инвестиционен кредит кај Комерцијалната банка во Скопје — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 896 |
| 71. Решение за основање на Основно музичко училиште во град Кавадарци — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 897 |
| 72. Решение за давање согласност на Одлуката за стапката на основниот придонес за здравствено осигурување на работниците за 1970 година — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                          | 897 |
| 73. Решение за давање согласност на Одлуката за придонесите на основното здравствено осигурување на земјоделците за 1970 година — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 897 |
| 74. Решение за давање согласност на Одлуката за определување стапката за додатен придонес на здравственото осигурување на работниците за 1970 година — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                             | 897 |
| 75. Решение за распишување повторни избори за избор на пратеник за Социјално-здравствениот собор на Собранието на СРМ во Изборната единица Струга II — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                             | 898 |